



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1850

2

Службени весник БР
Македоније

91001 Скопје

Лан 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издање на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро сметка кај Службата на општественото књиговодство 60802-603-21943

Петок, 28 јул

БЕЛГРА

БРОЈ 45

ГОД. XLV

Уредништво 651-985; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

707.

Врз основа на член 185 став 2, во врска со чл. 58 и 414 од Законот за основите на системот за државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Член 1

Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/79, 48/79, 66/79, 58/80, 40/81, 71/81, 11/83, 22/84, 32/84, 66/84, 14/85, 27/85, 43/85, 57/85, 62/85, 14/86, 59/86, 29/87, 41/87, 66/87, 9/88, 38/88, 57/88, 68/88, 69/88, 6/89, 26/89, 32/89 и 36/89) во член 7 став 4 зборот: „чистиот“ се брише, а зборовите: „претходните три месеци“ се заменуваат со зборовите: „претходниот месец“.

Член 2

Во член 8в бројот: „20%“ се заменува со бројот: „5%“, зборот: „чистиот“ се брише, а зборовите: „по периодичната пресметка јануари-јуни, односно по завршната сметка во стопанството на СФРЈ“ се заменуваат со зборовите: „во стопанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во претходниот месец“.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1410
26 јули 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

708.

Врз основа на чл. 21 и 123 од Законот за промет на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 38/86, 67/86, 43/87 и 87/87), по прибавеното мислење од Стопанската комора на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ

1. Во Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 82/87, 19/88, 34/88, 43/88, 51/88, 63/88, 68/88, 76/88, 13/89

и 24/89), во Списокот на стоки со форми на извозот и увозот се вршат следните измени и дополненија:

1) во колоната 6 кратенката: „ЛБ“ се заменува со кратенката: „ЛБС“ во тар. ознаки: 0811.20, 0811.903, 0812.906 и 2009.80;

2) во колоната 6 кратенката: „КК“ се заменува со кратенката: „ЛБ“ во тар. ознаки: 1507.90, 2607.001, 2607.002, 2608.001, 2608.002, 2818.20, 2818.30, 2917.35, 4401.21, 4401.22, 4401.301, 4401.309, 4403.202, 5403.31, 7106.10, 7106.91, 7106.92, 7107.00, 7402.001, 7402.002, 7402.009, 7601.10, 7601.201, 7601.202, 7601.209, 7801.10, 7801.91, 7801.991, 7801.999, 7901.11, 7901.12, 7901.20, 8106.001, 8106.009, 8107.10, 8107.90, 8110.001 и 8110.009;

3) во колоната 7 кратенката: „ККС“ се заменува со кратенката: „КК“ во тарифната ознака: 1006.301;

4) во колоната 7 кратенката: „КК“ се заменува со кратенката: „ЛБС“ во тар. ознаки: 0409.001 и 0409.009;

5) во колоната 7 кратенката: „КК“ се заменува со кратенката: „ЛБ“ во тар. ознаки: 0404.10, 0703.109, 0703.90, 0713.39, 1507.90, 1514.901, 2306.40, 2607.001, 2607.002, 2608.001, 2608.002, 2617.10, 2809.203, 2814.10, 2814.20, 2818.20, 2818.30, 2905.11, 2917.35, 4819.30, 5301.10, 5301.21, 5301.29, 5301.30, 7019.101, 7019.201, 7106.10, 7106.91, 7106.92, 7107.00, 7210.20, 7217.331, 7402.001, 7402.002, 7402.009, 7601.10, 7601.201, 7601.202, 7801.10, 7801.91, 7801.991, 7801.999, 7901.11, 7901.12, 7901.20, 8106.001, 8106.009, 8107.10, 8107.90, 8539.22, 8539.29, 8539.31, 8539.39, 8603.902, 8606.20, 8701.209, 8705.901, 8712.001, 8712.002, 8712.009, 8716.10, 8716.201, 9105.11, 9105.19, 9105.21, 9507.30;

6) во колоната 7 кратенката: „КВ“ се заменува со кратенката: „ЛБ“ во тар. ознаки: 5511.20, 5702.20, 5704.10, 5705.00, 5903.10, 5909.001, 6304.91, 6305.31, 6309.00, 7010.901, 7010.909, 8204.119, 8204.12, 8204.20, 8205.101, 8207.119, 8207.129, 8207.609, 8207.704, 8207.708, 8209.002, 8212.101, 8212.20, 8408.901, 8413.502, 8413.503, 8414.804, 8417.104, 8426.12, 8426.19, 8426.99, 8428.409, 8460.112, 8460.192, 8462.211, 8470.10, 8504.311, 8504.319, 8515.19, 8517.109, 8702.109, 8702.903, 8704.219, 8704.229, 8704.239, 8704.313, 8704.323, 8706.001, 8707.10, 8709.199, 8716.80, 9608.10, 9608.20, 9608.31, 9608.39, 9608.40, 9608.50, 9608.60, 9608.991 и 9609.10;

7) во колоната 7 кратенката: „ЛБОС“ се заменува со кратенката: „ЛБ“ во тар. ознаки: 1806.10, 2103.30, 2603.00, 7210.50, 7210.60, 7210.909, 7212.60, 7304.411, 7304.419, 7304.49, 7304.909, 7412.10, 7412.20, 7413.00, 8544.19, 8544.30 и 8544.591;

8) во колоната 7 кратенката: „ЛБОС“ се заменува со кратенката: „ЛБО“ во тар. ознаки: 4805.21, 4805.22 и 4805.23;

9) во колоната 7 кратенката: „ЛБОС“ се заменува со кратенката: „ЛБС“ во тар. ознаки: 0901.12, 2005.70, 2009.302, 3917.10 и 4407.109;

10) во колоната 7 кратенката: „ЛБС“ се заменува со кратенката: „ЛБ“ во тар. ознаки: 0801.10, 0801.20, 0801.30, 0804.40, 0804.50, 0812.901, 0812.903, 2610.001, 2610.002, 4403.912, 4403.922, 4403.992, 4403.994 и 4403.996;

11) во колоната 7 кратенката: „ЛБ“ се заменува со кратенката: „ЛБО“ во тар. ознаки: 0102.901, 0102.902, 0102.903, 0106.019, 0206.10, 0206.49, 0207.22, 0207.23, 0207.31, 0207.50, 0210.12, 0403.90, 0604.10, 0704.10, 0704.20, 0704.90, 0705.21, 0705.29, 0709.30, 0709.40, 0709.90, 0713.20, 0809.10, 0814.00, 1007.00, 1008.10, 1008.20, 1008.30, 1008.90, 1403.90, 1516.101, 1516.109, 1519.13, 1519.20, 1519.309, 1520.10, 1520.909, 1521.90, 1522.00, 1704.901, 1704.909, 2101.10, 2101.20, 2101.30, 2106.10, 2106.901, 2106.902, 2106.903, 2106.909, 2305.00, 2620.11, 2620.19, 2620.20, 2620.30, 2620.40, 2620.50, 2620.90, 2621.001, 2621.009, 3604.909,

3605.00, 3701.301, 3701.309, 3701.911, 3701.919, 3701.991, 3701.999, 3701.102, 3702.109, 3702.329, 3703.10, 3703.20, 3703.90, 3704.00, 3705.909, 3706.101, 3706.109, 3706.901, 3706.909, 3707.90, 3905.11, 3905.19, 3916.10, 3916.20, 3916.901, 3916.909, 3917.211, 3917.219, 3917.22, 3917.23, 3917.29, 3917.31, 3917.32, 3917.33, 3917.39, 3917.40, 3918.10, 3918.90, 3919.101, 3919.102, 3919.103, 3919.104, 3919.109, 3919.90, 3920.10, 3920.20, 3920.30, 3920.41, 3920.42, 3920.51, 3920.59, 3920.61, 3920.62, 3920.63, 3920.69, 3920.71, 3920.72, 3920.73, 3920.79, 3920.91, 3920.92, 3920.93, 3920.94, 3920.99, 3921.11, 3921.12, 3921.13, 3921.14, 3921.19, 3921.90, 3922.10, 3922.20, 3922.902, 3923.10, 3923.21, 3923.29, 3923.30, 3923.40, 3923.50, 3923.901, 3923.909, 3924.10, 3924.90, 3925.10, 3925.20, 3925.30, 3925.90, 3926.10, 3926.20, 3926.30, 3926.40, 3926.90, 4404.10, 4404.20, 4405.00, 4406.101, 4406.102, 4406.109, 4406.901, 4406.902, 4406.909, 4413.00, 4415.101, 4415.109, 4415.20, 4417.00, 4418.10, 4418.20, 4418.30, 4418.40, 4418.50, 4418.90, 4421.10, 4421.90, 4501.10, 4501.90, 4502.00, 4503.10, 4503.90, 4504.10, 4504.90, 4601.10, 4601.20, 4601.91, 4601.99, 4602.10, 4602.90, 4802.209, 4802.30, 4802.40, 4802.51, 4802.521, 4802.522, 4802.523, 4802.529, 4802.53, 4802.609, 4804.31, 4804.39, 4804.41, 4804.42, 4804.49, 4804.51, 4804.52, 4804.59, 4805.501, 4805.609, 4805.802, 4805.809, 4806.401, 4812.00, 5308.10, 5308.20, 5308.30, 5308.90, 5309.11, 5309.19, 5309.21, 5309.29, 5310.10, 5310.90, 5311.00, 5502.001, 5502.009, 5503.90, 5505.10, 5505.20, 5506.909, 5603.00, 5604.10, 5604.20, 5604.90, 5605.00, 5606.00, 5607.10, 5607.21, 5607.29, 5607.30, 5607.41, 5607.49, 5607.50, 5607.90, 5608.11, 5608.19, 5608.90, 5609.00, 5807.10, 5807.90, 5808.10, 5808.90, 5809.00, 5810.10, 5810.91, 5810.92, 5810.99, 5811.00, 5901.10, 5901.90, 5902.20, 5902.909, 5903.20, 5903.90, 5909.009, 5910.00, 5911.10, 5911.20, 5911.31, 5911.32, 5911.40, 5911.90, 6206.10, 6305.10, 6305.20, 6305.39, 6305.90, 6310.10, 6310.90, 7012.00, 7013.10, 7013.21, 7013.29, 7014.00, 7018.101, 7018.109, 7018.20, 7018.901, 7301.101, 7309.109, 7312.109, 7312.90, 7313.00, 7314.11, 7314.19, 7314.20, 7314.30, 7314.41, 7314.42, 7314.49, 7314.50, 7317.001, 7317.002, 7317.009, 7318.11, 7318.12, 7318.13, 7318.14, 7318.15, 7318.16, 7318.19, 7318.21, 7318.22, 7318.23, 7318.24, 7318.29, 7326.19, 7326.20, 7326.90, 7401.10, 7401.20, 7404.00, 7405.001, 7405.009, 7412.10, 7414.10, 7414.90, 7415.10, 7415.21, 7415.29, 7415.31, 7415.32, 7415.39, 7416.00, 7417.00, 7419.10, 7419.91, 7419.999, 7501.10, 7501.20, 7503.00, 7504.00, 7507.20, 7508.002, 7508.009, 7601.209, 7602.00, 7603.10, 7603.20, 7604.10, 7604.21, 7604.29, 7605.11, 7605.19, 7605.21, 7605.29, 7606.11, 7606.12, 7606.91, 7606.92, 7607.11, 7607.19, 7607.20, 7608.10, 7608.20, 7609.00, 7610.10, 7610.901, 7610.909, 7614.10, 7614.90, 7616.10, 7616.901, 7616.909, 7802.00, 7805.00, 7806.00, 7902.00, 7906.00, 7907.10, 7907.90, 8002.00, 8101.99, 8112.11, 8112.19, 8112.20, 8112.30, 8112.40, 8112.91, 8112.99, 8113.00, 8209.009, 8212.90, 8311.10, 8311.20, 8311.30, 8311.90, 8402.90, 8429.529, 8474.809, 8506.11, 8506.12, 8506.13, 8506.19, 8506.20, 8506.90, 8603.109, 8820.10, 8820.20, 8820.30, 8820.40, 8820.50, 8820.901 и 8820.909;

12) во колоната 7 кратенката: „КК“, се заменува со кратенката: „ЛБОС“ во тар. ознаки: 7407.10, 7408.11 и 7408.19;

13) во колоната 7 кратенката: „КВ“ се заменува со кратенката: „ЛБО“ во тар. ознаки: 8471.926 и 8471.931;

14) во колоната 7 кратенката: „КВ“ се заменува со кратенката: „ЛБ“* во тарифната ознака 9018.901.

15) по тар. ознака 0811.20 се додаваат два нови тарифни става, кои гласат:

„0811.201 --- малинки	081120102	ЛБС	КК
0811.209 --- друго	081120900	ЛБ	ЛБ”;

16) по тар. ознака 0812.10 се додаваат два нови тарифни става, кои гласат:

0812.101 --- цреши	081210101	ЛБ	КК
0812.109 --- вишни	081210209	ЛБ	КК”.

17) по тар. ознака 2008.60 се додаваат два нови тарифни става, кои гласат:

„2008.601 --- цреши	200860101	ЛБ	ЛБ
2008.609 --- вишни	200860918	ЛБ	КК”.

18) по тар. ознака 2204.293 се додава нов тарифен став, кој гласи:

2204.299 --- друго	220429903	ЛБ	КК”.
--------------------	-----------	----	------

19) по тар. ознака 2901.10 се додаваат два нови тарифни става, кои гласат:

„2901.101 --- нормален хептан	290110106	ЛБ	ЛБ
и нормален парафин С7-С18			
2901.109 --- друг	290110904	ЛБ	ЛБ”.

20) по тар. ознака 2912.512 се додава нов тарифен став, кој гласи:

„2912.515 --- соли	291251500	ЛБ	ЛБ”.
--------------------	-----------	----	------

21) по тар. ознака 2922.19 се додаваат два нови тарифни става, кои гласат:

„2922.191 --- етанбутолхидро-	292219105	ЛБ	ЛБ
-хлорид			
2922.199 --- друго	292219903	ЛБ	ЛБ”.

22) по тар. ознака 2926.20 се додава нов тарифен став, кој гласи:

„2926.90 - Друго	292690002	ЛБ	ЛБ”.
------------------	-----------	----	------

23) по тар. ознака 2933.90 се додаваат два нови тарифни става, кои гласат:

„2933.901 --- хексаметилен-	293390118	ЛБ	ЛБ
рамни, соли и деривати			
2933.909 --- друго	293390900	ЛБ	ЛБ”.

24) по тар. ознака 2934.203 се додава нов тарифен став, кој гласи:

„2934.204 --- Н-оксидетилен	293420408	ЛБ	ЛБ”.
бензотиазолсулфонамид			

25) по тар. ознака 3301.13 се додава нов тарифен став, кој гласи:

„3301.14 --- од лимета	330114002	ЛБ	ЛБ”.
------------------------	-----------	----	------

26) по тар. ознака 3702.52 се додаваат два нови тарифна става, кои гласат:

„3702.521 --- кинематограф-	370252106	ЛБ	ЛБ
ски и телевизиски филм			
3702.529 --- друг	370252904	ЛБ	ЛБ”.

27) по тар. ознака 3702.92 се додаваат два нови тар. става, кои гласат:

„3702.921 --- кинематограф-	370292108	ЛБ	ЛБ
ски и телевизиски филм			
3702.929 --- друг	370292906	ЛБ	ЛБ”.

28) по тар. ознака 3823.904 се додава нов тарифен став, кој гласи:

„3823.905 --- зацврстувачи за	382390504	ЛБ	ЛБ”.
лепила и лакови			

29) по тар. ознака 3920.71 се додаваат два нови тарифни става, кои гласат:

„3920.711 --- фолии за дијали-	392071105	ЛБ	ЛБ
за на крвта			
3920.719 --- друго	392071903	ЛБ	ЛБ”.

30) по тар. ознака 3926.90 се додаваат два нови тарифни става, кои гласат:

„3926.901 --- сита	392690107	ЛБ	ЛБ
3926.909 --- друго	392690905	ЛБ	ЛБ”.

31) по тар. ознака 5911.90 се додаваат два нови тарифни става, кои гласат:

„5911.901 филтер-црева од ткае- нина за дијализатори	591190105	ЛБ	ЛБ	8607.193 --- колски осни сло- гови, освен за трамваи	860719207	ЛБ	ЛБ
5911.909 --- друго	591190903	ЛБ	ЛБ”.	8607.194 --- тркала	860719401	ЛБ	ЛБ
				8607.195 --- оски	860719509	ЛБ	ЛБ
				8607.196 --- бандажи	860719606	ЛБ	ЛБ
				8607.197 --- хидраулични амортизери за локомотиви	860719703	ЛБ	ЛБ
32) Тар. број 61.14 се менува и гласи: „61.14 Друга облека, плетена или хеклана: 6114.10 - од волна или фина животинска длака	611410018	ЛБ	КВ	8607.198 --- хидраулични амортизери, дру- ги	860719800	ЛБ	ЛБ
6114.20 -- Од памук:				8607.199 --- друго	860719908	ЛБ	ЛБ”.
6114.201 --- заштитна	611420102	ЛБ	КВ				
6114.209 --- друга	611420900	ЛБ	КВ				
6114.30 -- Од вештачки или синтетички влакна:				37) по тар. ознака 8705.907 се додава нов тарифен став, кој гласи:			
6114.301 --- заштитна	611430108	ЛБ	КВ	„8705.908 --- специјални вози- ла за истражува- ње нафта и гас	870590806	ЛБ	ЛБ”.
6114.309 --- друга	611430906	ЛБ	КВ				
6114.90 -- Од други текстилни материјали:				38) Тар. ознака 8708.992 се менува и гласи: 8708.992 Зглобови, спони и во- дилки на мост, освен хомокинетички згло- бови со кардански крст, за возила до 70 т носивост	870899203	ЛБ	КВ”.
6114.901 --- заштитна	611490100	ЛБ	КВ				
6114.909 --- друга	611490909	ЛБ	КВ”.				
33) по тар. ознака 6211.321 се додава нов тарифен став, кој гласи:				2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.			
„6211.322 --- заштитна облека	621132202	ЛБ	КВ”.	Е. п. бр. 381 20 јули 1989 година Белград			
34) тар. ознаки 6211.33 до 6211.49 се менуваат и гла- сат:				Сојузен извршен совет			
„6211.33 -- од вештачки или синтетички влак- на:				Претседател, Анте Марковиќ, с. р.			
6211.331 --- заштитна облека	621133101	ЛБ	КВ				
6211.339 --- друга	621133918	ЛБ	КВ				
6211.39 --- од други текстил- ни материјали							
6211.391 --- заштитна облека	621139118	ЛБ	КВ				
6211.399 --- друга	621139908	ЛБ	КВ				
6211.4 -- Друга облека за жени и девојчиња:							
6211.41 -- Од волна или фи- на животинска длака	621141007	ЛБ	КВ				
6211.42 -- од памук:							
6211.421 --- тренерки	621142100	ЛБ	КВ				
6211.422 --- заштитна облека	621142208	ЛБ	КВ				
6211.429 --- друго	621142909	ЛБ	КВ				
6211.43 -- од вештачки или синтетички влак- на:							
6211.431 --- заштитна облека	621143107	ЛБ	КВ				
6211.439 --- друга	621143905	ЛБ	КВ				
6211.49 --- од други текстил- ни материјали:							
6211.491 --- заштитна облека	621149105	ЛБ	КВ				
6211.499 --- друга	621149903	ЛБ	КВ”.				
35) по тар. ознака 8463.30 се додаваат два нови тариф- ни става, кои гласат:							
„8463.301 --- за изработка на спирални федери нумерички упра- вувани	846330100	ЛБ	КВ				
8463.309 --- други	846330909	ЛБ	КВ”.				
36) Тар. ознаки 8607.11 до 8607.19 се менуваат и гла- сат:							
8607.11 -- погонски обртни постаменти	860711001	ЛБ	ЛБ				
8607.12 -- други обртни по- стаменти	86012008	ЛБ	ЛБ				
8607.19 -- друго, вклучувајќи делови	860712008	ЛБ	ЛБ				
8607.191 -- осни слогови за локомотиви							
8607.192 --- колски осни сло- гови за трамваи	860719118	ЛБ	ЛБ				

709.

Врз основа на член 132 став 3 од Законот за девизно-
то работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 71/86,
3/88 и 59/88), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА
ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1989 ГОДИНА

1. Во Одлуката за распоредување на девизите утврде-
ни за потребите на федерацијата за 1989 година („Службен
лист на СФРЈ”, бр. 12/89) во точка 1 бројот:
„4.724.074,752.000” се заменува со бројот:
„4.720.844,056.000”, а во одредбата под 2 бројот:
„3.989.175,226.000” се заменува со бројот:
„3.985.944,530.000”.

2. Во точка 4 процентот: „86,17” се заменува со про-
центот: „84,86”, а процентот: „13,83” - со процентот:
„15,14”.

3. Во точка 8 на обете места зборот: „законодавство,”
се брише.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 382
20 јули 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Во распоредот на девизите за 1989 година
одредбата под в) се менува и гласи:

„в) органи на федерацијата и остварување на правата и должностите на федерацијата	
Нестоковни плаќања	636.760,496.125
Стоковни плаќања	3.064.725,485.000
Средства за резерви на девизи	187.937,546.875
ВКУПНО:	3.869.423,528.000”

Во редниот број 3 Сојузен извршен совет, по одредбата под 3) се додаваат одредби под 4) и 5), кои гласат:

„4) За потребите на Секретаријатот за законодавство на Сојузниот извршен совет		
Нестоковни плаќања		
– службени патувања		34,782.000
4а) За потребите на Новинската установа „Службени лист СФРЈ”		
Нестоковни плаќања		
– специјализации		20,843.000
Стоковни плаќања		2.084,304.000
5) За потребите на Секретаријатот за информации на Сојузниот извршен совет		
а) Сопствени плаќања		
Нестоковни плаќања:		
– службени патувања	104,215.000	
– други плаќања	144,494.000	248,709.000
Стоковни плаќања		13.912,729.000
б) За потребите на Радио Југославија		
Нестоковни плаќања:		
– службени патувања		21,989.000
Стоковни плаќања		3.126,456.000
в) За потребите на Југословенската радио–телевизија		
Нестоковни плаќања:		
– службени патувања	208,430.000	
– котизации	6.483,920.000	
– Други плаќања	6.617,665.000	13.310,015.000
Стоковни плаќања		781,614.000
г) За потребите на Новинската агенција „Тањуг”		
Нестоковни плаќања:		
– службени патувања	247,511.000	
– дописништва	12.345,828.000	
– котизации	9,640.000	
– други плаќања	10.421,520.000	23.024,499.000
Стоковни плаќања		4.931,099.000
д) За потребите на Филмски новости		
Нестоковни плаќања:		
– службени патувања	21,468.000	
– котизации	4,533.000	26,001.000
Стоковни плаќања		4.211,248.000”

Под Вкупно бројот: „2.342,288.000” се заменува со бројот: „68.076.576.000”.

Во редниот број 8. Сојузен секретаријат за надворешни работи, под Нестоковни плаќања – други плаќања, бројот: „18.154,616.000” се заменува со бројот: „14.116,277.000”, а бројот: „308.738,704.000” – со бројот: „304.700,365.000”, а под Стоковни плаќања бројот: „7.816,140.000” се заменува со бројот: „11.854,479.000”.

Во редниот број 9. Сојузен секретаријат за народна одбрана, под Стоковни плаќања бројот: „2.698.903.016.000” се заменува со бројот: „2.760.152.088.000”, а под „Вкупно” бројот: „2.728.281.714.000” со бројот: „2.789.530.786.000”.

Во редниот број 10. Сојузен секретаријат за внатрешни работи во одредбата под 1 Стоковни плаќања бројот: „10.213,090.000” се заменува со бројот: „16.294,047.000”.

Под Вкупно бројот: „25.952,451.000” се заменува со бројот: „32.033,408.000”.

Редниот број 12 се менува и гласи:

„12 Сојузен секретаријат за економски односи со странство		
Нестоковни плаќања		
– службени патувања	378,492.000	
– котизации	4.109,466.000	4.504,632.000
– други плаќања	16,674.000	104,216.000
Стоковни плаќања		
ВКУПНО:		4.608,848.000”

Редниот број 13 се менува и гласи:

„13 Сојузен секретаријат за законодавство,

правосудство и управа

1) Сопствени плаќања

Нестоковни плаќања

- службени патувања

6,018.430

ВКУПНО:

6,018.430"

По редниот број 13 се додава нов реден број 13а, кој гласи:

„13а Сојузен секретаријат за правосудство и управа:

1) Сопствени плаќања

Нестоковни плаќања:

- службени патувања

66,932.000

- специјализација

36,475.000

- други плаќања

61,487.000

164,894.000

Стоковни плаќања:

- од средствата за амортизација

2.152,044.000

- за финансирање на програмата за техничко-технолошка модернизација на сојузните органи

11.494,937.000

2) За потребите на Сојузниот завод за унапредување на управата

Нестоковни плаќања:

- службени патувања

1,042.000

ВКУПНО:

13.812,917.000"

Редниот број 14. Сојузен секретаријат за информации, се брише.

Редниот број 15. Сојузен секретаријат за стопанство, се брише.

Се додава реден број 15а, кој гласи:

„15а. Сојузен секретаријат за трговија

Нестоковни плаќања

- службени патувања

14,747.000

- други плаќања

3,127.000

17,874.000

ВКУПНО:

17,874.000"

По редниот број 15а, се додава реден број 15б, кој гласи:

„15б. Сојузен секретаријат за енергетика и индустрија

Нестоковни плаќања:

- службени патувања

118,783.000

- котизации

7.164,795.000

7.283,578.000

ВКУПНО:

7.283,578.000"

Редниот број 16. Сојузен комитет за земјоделство се брише.

Се додава реден број 16а, кој гласи:

„16а Сојузен секретаријат за земјоделство

Нестоковни плаќања:

- службени патувања

104,215.000

- котизации

8.297,531.000

- други плаќања

521,076.000

8.922,822.000

ВКУПНО:

8.922,822.000"

Редниот број 17. се менува и гласи:

„17. Сојузен комитет за сообраќај и врски

1) Сопствени плаќања:

- службени патувања

15,855.590

ВКУПНО:

15,855.590"

По редниот број 17 се додава реден број 17а, кој гласи:

„17а. Сојузен секретаријат за сообраќај и врски		
1) Сопствени плаќања:		
Нестоковни плаќања:		
– службени патувања	140,467.000	
– котизации	3,560,617.000	3,701,084.000
2) За потребите на Установата за одржување на поморските пловни патишта		
Стоковни плаќања		1,563,228.000
3) За потребите на Установата за одржување на внатрешните пловни патишта		
Нестоковни плаќања:		
– службени патувања	18,238.000	
– котизации	4,690.000	22,928.000
Стоковни плаќања		1,042,152.000
4) За потребите на Југословенскиот регистар на бродовите		
Нестоковни плаќања:		
– службени патувања		41,686.000
Стоковни плаќања		781,614.000
5) За потребите на Геоманетскиот институт		
Нестоковни плаќања:		
– службени патувања		10,422.000
Стоковни плаќања		217,653.000
ВКУПНО:		
		7,380,767.000*

Редниот број 18. Сојузен комитет за труд, здравство и социјална политика се менува и гласи:

„18) Сојузен комитет за труд, здравство и социјална политика		
1) Сопствени плаќања		
Нестоковни плаќања:		
– службени патувања		12,000.990
ВКУПНО:		
		12,000.990*

По редниот број 18 се додава реден број 18а, кој гласи:

„18а. Сојузен секретаријат за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика		
1) Сопствени плаќања		
Нестоковни плаќања:		
– службени патувања:	76,455.000	
– котизации	16,486,407.000	
– трансфер на инвалидни	3,967,165.000	
– други плаќања	911,883.000	21,441,910.000
2) За потребите на Сојузниот завод за здравствена заштита		
Нестоковни плаќања:		
– службени патувања		7,816.000
3) За потребите на Сојузот на заедниците за здравствено осигурување и здравство на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
– службени патувања	10,422.000	
– здравствена заштита	14,902,774.000	14,913,196.000
4) За потребите на Сојузот на заедниците за пензиско и инвалидско осигурување на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
– службени патувања	15,632.000	
– трансфер на пензии	106,299,500.000	
– котизации	268,582.000	106,583,714.000
ВКУПНО:		
		142,946,636.000

Редниот број 20. се менува и гласи:

„20. Сојузен комитет за наука, технологија и информатика		
1) Сопствени плаќања		
Нестоковни плаќања:		
– службени патувања	5,986.412	
– котизации	46,287.181	52,273.593
ВКУПНО:		
		52,273.593*

По редниот број 20 се додава реден број 20а, кој гласи:

„20а Сојузен секретаријат за развој		
1) Сопствени плаќања		
Нестоковни плаќања:		
– службени патувања	12,571.000	
– котизации	364,753.000	377,324.000
2) За потребите на Сојузниот завод за информатика		
Нестоковни плаќања		
– специјализации	2,084.000	12,506.000
– Стоковни плаќања	10.422.000	52,108.000
ВКУПНО:		441,938.000"

Редниот број 21 се менува и гласи:

„21 Сојузен комитет за туризам		
Нестоковни плаќања:		
– службени патувања		1,892.747
ВКУПНО:		1,892.747"

Редниот број 22 се менува и гласи:

„22 Сојузен комитет за прашања на борците и воените инвалиди		
Нестоковни плаќања:		
– трансфер на инвалидници		961,301.775
ВКУПНО:		961,301.775"

Во редниот број 24. Сојузна управа за контрола на летањето – под Стоковни плаќања бројот: „19.800,888.000” се заменува со бројот: „45.854,688.000” а под ВКУПНО бројот: „21.822,944.000” – со бројот: „47.876,744.000”.

Во редниот број 30. Сојузен завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка – под Нестоковни плаќања – котизации, бројот: „12.755.378.000” се заменува со бројот: „15.247,148.000”, а под ВКУПНО бројот: „14.253,994.000” се заменува со бројот: „16.745,764.000”.

Во редниот број 58. Народна банка на Југославија – под Нестоковни плаќања – други плаќања, бројот: „1.042,152.000” се заменува со бројот: „1.715,416.000” а под ВКУПНО бројот: „90.287.985.000” се заменува со бројот: „90.961,249.000”.

710.

Врз основа на член 78 од Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/77, 20/82 и 14/87), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ И НАДОМЕСТ ЗА ЗАГУБЕНА ЗАРАБОТКА НА ПОВРЕМЕНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ

1. Во Одлуката за надомест на трошоците и надомест за загубена заработка на повремени членови на Сојузниот совет за прекршоци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 52/79, 65/82 и 51/86) во точка 2 бројот: „800” се заменува со бројот: „20.000”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 401
28 јули 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Член на
Сојузниот извршен совет,
Никола Гашовски, с. р.

711.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОСЕБНАТА ТАКСА НА УВЕЗЕНИ СТОКИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Посебната такса на увезени стоки утврдена во точка 1 од Одлуката за плаќање посебна такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 76/88 и 10/89) не се плаќа на увозот до 2.000 t млеко во прав, до 100.000 t масло и до 100.000 t шеќер од следните тарифни броеви и тарифни ознаки на Царинската тарифа, и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување
1	2	3
04.02		Млеко и павлака, концентрирани или со содржина на додатен шеќер или други материи за засладување:
	0402.2	– Во прав, гранули или други цврсти форми, со содржина на маснотија над 1,5% по маса:
	0402.21	– без додатен шеќер или други материи за засладување

1	2	3
15.07		Соино масло и негови фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани:
	1507.90	– Друго
15.12		Масло од сончогледово семе, шафраника и памуково семе и нивни фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани:
	1512.1	– Масло од сончоглед и шафраника и нивни фракции:
	1512.19	– – – друго
15.14		Масло од репка или масло од синап и нивни фракции, рафинирани или нерафинирани, но хемиски немодификувани:
	1514.90	– Друго
	1514.901	– – – од репка
17.01		Шеќер од шеќерна трска и шеќерна репка и хемиски чиста сахароза, во цврста состојба:
	1701.9	– Друго
	1701.99	– – – друго:
	1701.991	– – – шеќер од шеќерна трска, рафиниран
	1701.992	– – – шеќер од шеќерна репка, рафиниран

2. Остварување на правото од точка 1 на оваа одлука за увоз на масло и млеко во прав се врши врз основа на исправа за извршената распределба на контингентите во рамките на Здружението за трговија на Стопанската комора на Југославија, а за увоз на шеќер – врз основа на потврда од сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а се применува до 31 декември 1989 година.

Е. п. бр. 402
22 јуни 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател
Анте Марковиќ, с. р.

712.

Врз основа на член 2 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/68 и 41/89), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАќА ПОСЕБНА ДАВАЧКА

1. Посебната давачка при увозот на земјоделски и прехранбени производи, утврдена во точка 1 на Одлуката за определување на земјоделските и прехранбените производи за кои при увозот се плаќа посебна давачка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/88, 6/89 и 34/89), не се плаќа на увозот до 100.000 т масло и до 100.000 т, шеќер од следните тарифни броеви и тарифни ознаки на Царинската тарифа, и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување
1	2	3
15.07		Соино масло и негови фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани:
	1507.90	– Друго

1	2	3
15.12		Масло од семе на сончоглед, шафраника и памуково семе и нивни фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани:
	1512.1	– Масло од сончоглед и шафраника и нивни фракции:
	1512.19	– – – друго
15.14		Масло од репка или масло од синап и нивни фракции, рафинирани или нерафинирани, но хемиски немодификувани:
	1514.90	– Друго
	1514.901	– – – од репка
17.01		Шеќер од шеќерна трска и шеќерна репка и хемиски чиста сахароза, во цврста состојба:
	1701.9	– Друго
	1701.99	– – – друго:
	1701.992	– – – шеќер од шеќерна репка, рафиниран

2. Остварувањето на правото од точка 1 на оваа одлука за увоз на масло се врши врз основа на исправа за извршената распределба на контингентите во рамките на Здружението за трговија на Стопанската комора на Југославија, а за увоз на шеќер – врз основа на потврда од сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Еп. бр. 403
22 јуни 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

713.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за ратификација на Меморандумот за согласност помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија, потпишан на 29 јануари 1988 година, со измените и дополненијата на Меморандумот постигнати со размена на писма од 23 јуни 1988 година („Службен лист на СФРЈ“ – Меѓународни договори бр. 7/88), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВОТА ОДОБРЕНИ СО МЕМОРАНДУМОТ ЗА СОГЛАСНОСТА МЕѓУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА, ПОТПИШАН НА 29 ЈАНУАРИ 1988 ГОДИНА ЗАРАДИ УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКАТА СОРАБОТКА

1. Во Одлуката за начинот и постапката на користење на средствата одобрени со Меморандумот за согласност меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија, потпишан на 29 јануари 1988 година заради унапредување на научно-технолошката соработка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/88), по точка 7 се додава нова точка 7а, која гласи:

„7а. Од средствата за техничка соработка (бесповратни средства) што се одобрени со Меморандумот, а во согласност со намената и карактерот на тие средства, можат да се финансираат и проекти што се од посебно научно и културно значење за италијанската народност во Југославија.“

2. По точка 10 се додаваат нови точ. 10а и 10б, кои гласат:

„10а. Од вкупно одобрениот износ на средствата од точка Ц на Меморандумот може да се издвои дел од средствата за трошоци за финансирање на техничка помош (трошоци за проектирање, обука на кадри и сл.) за реализација на развојни проекти (проекти од точка Б на Меморандумот). Предлогот за користење на тие средства е составен дел на развојниот проект.

10б. Евиденција за користењето на средствата за реализација на проекти по оваа одлука води Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка. Евиденцијата за користењето на средствата од точка 10а на оваа одлука ќе се води на начинот што е предвиден за средствата од точка Б на Меморандумот.”.

3. Точка 11 се брише.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 404
8 јуни 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

714.

Врз основа на член 134 став 2 од Законот за девизно-то работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 71/86 и 3/88), во согласност со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1989 ГОДИНА

1. За потребите на општествените дејности во републиките и автономните покраини, конвертибилните девизи утврдени во износ од 357,5 милиони САД долари се распоредуваат, и тоа:

Република/автономна покраина	Во милиони САД долари
СР Босна и Херцеговина	39,7
СР Македонија	17,7
СР Словенија	82,2
СР Србија	127,8
од тоа:	
- САП Војводина	28,3
- САП Косово	5,9
- за IX конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји во 1989 година во Белград	10,0
СР Хрватска	84,2
СР Црна Гора	5,9
ВКУПНО:	357,5

2. За потребите на општествените организации што не се опфатени со член 132 од Законот за девизното работење се распоредуваат 19,090.000 САД долари.

Девизите од став 1 на оваа точка се распоредуваат во следните износи:

Реден број	Корисник	Износ во САД долари
1.	Југословенска авторска агенција (за авторски хонорари)	2,000,000
2.	Заштита на авторски музички права (на ниво на СФРЈ - преку Заводот за заштита на авторски музички права - Загреб)	100,000
3.	Стопанска комора на Југославија	315,000
4.	Задружен сојуз на Југославија	10,000

1	2	3
5.	Југословенски национален одбор на Меѓународната трговска комора	30,000
6.	Југословенска радио-телевизија	13,500,000
7.	Социјалистички сојуз на работниот народ на Југославија: - за општествени организации и здруженија - весникот „Борба”	445,000 690,000
8.	Народна техника на Југославија	2,000,000
ВКУПНО 1 до 8:		19,090,000

3. Со девизите од точ. 1 и 2 на оваа одлука се опфатени веќе одобрените аванси, а плаќања можат да се вршат до 31 декември 1989 година.

Со распоредените девизи од оваа одлука не се опфатени плаќањата на обврските по странски кредити и конвенциските обврски, плаќањата на резервни делови за одржување на увозна опрема и увозот на стоки распоредени на ЛБ режим, чие плаќање е слободно, како и увозот врз основа на странски кредити за изградба на патна инфраструктура.

4. Распоред на девизите на крајните корисници од точка 2 став 2 под реден број 7 алинеја прва ќе врши Сојузната конференција на ССРНЈ.

5. Користењето на девизите од точ. 1 и 2 на оваа одлука не ги исклучува правата на увоз и плаќање што се остваруваат по други основи од Законот за девизното работење.

6. Под користење на девизи, во смисла на оваа одлука, се подразбира вредноста на стоките и услугите што се плаќаат во 1989 година.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 405
26 јули 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

715.

Врз основа на член 15 од Законот за извршувањето на Буџетот на федерацијата за 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 20/89 и 42/89), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА АМОРТИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ УТВРДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1989 ГОДИНА

1. Во Одлуката за распоредување на средствата за амортизација на сојузните органи утврдени во Буџетот на федерацијата за 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), во точка 1 бројот: „4.128.334.000” се заменува со бројот: „12.279.802.000”, а бројот: „212” - со бројот: „484”.

2. Точка 2 се менува и гласи:

„Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе ги користат следните органи и организации:

Реден број	СОЈУЗЕН ОРГАН	ДИНАРИ
1	2	3
1.	Претседателството на СФРЈ	348,000,000
2.	Службата за репрезентативни објекти на Претседателството на СФРЈ	250,000,000
3.	Сојузниот извршен совет	350,000,000

1	2	3
4.	Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито“	420,000.000
5.	Сојузниот суд	155,000.000
6.	Сојузното јавно обвинителство	40,000.000
7.	Сојузното јавно правобранителство	3,000.000
8.	Сојузниот општествен правобранител на самоуправавањето	18,000.000
9.	Сојузниот секретаријат за финансии	360,000.000
10.	Сојузниот девизен инспекторат	120,000.000
11.	Сојузниот секретаријат за економски односи со странство	200,000.000
12.	Сојузниот пазарен инспекторат	22,000.000
13.	Сојузниот завод за стандардизација	260,000.000
14.	Сојузниот секретаријат за енергетика и индустрија	50,000.000
15.	Сојузниот завод за мери и скапоцени метали	250,000.000
16.	Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски	108,000.000
17.	Сојузниот воздухопловен инспекторат	40,000.000
18.	Сојузниот секретаријат за земјоделство	100,000.000
19.	Сојузниот секретаријат за развој	300,000.000
20.	Сојузниот завод за општествено планирање	173,000.000
21.	Сојузниот завод за информатика	2.618,968.000
22.	Сојузниот секретаријат за правосудство и управа	25,000.000
23.	Сојузниот завод за статистика	1.200,000.000
24.	Сојузниот завод за меѓународна научна, пресветно-културна и техничка соработка	20,000.000
25.	Сојузниот геолошки завод	24,500.000
26.	Сервисот за давање услуги за потребите на репрезентацијата на сојузните органи	530,000.000
27.	Сервисот за давање услуги за општествена исхрана за потребите на работниците на сојузните органи	530,000.000
28.	Авио-сервисот на сојузните органи	8,000.000
29.	Сервисот за финансиско-материјални работи на сојузните органи на управата и на сојузните организации	90,000.000
30.	Сервисот за биротехнички работи на сојузните органи на управата и сојузните организации	765,000.000
31.	Управата на деловните згради на сојузните органи	2.516,334.000
32.	Авто-сервисот на сојузните органи	320,000.000
33.	Преведувачката служба на сојузните органи	65,000.000

3. Точка 3 се менува и гласи:

„Сојузниот секретаријат за правосудство и управа ќе им ги пренесува средствата за амортизација на корисниците од точка 1 на оваа одлука врз основа на поднесените барања, а во согласност со утврдената спецификација.

4. Во точка 4 бројот: „212“ се заменува со бројот: „484“.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 407
26 јули 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

716.

Врз основа на член 223 став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88 и 40/89) на предлог на сојузниот секретар за финансии, по претходно прибавено мислење од сојузниот секретар за економски односи со странство, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИ НАСЕЛБИ, НАУТИЧКИ ЦЕНТРИ, МАРИНИ И МОТЕЛИ НА МАГИСТРАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО КОИ МОЖАТ ДА СЕ ОТВОРААТ СЛОБОДНИ ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИЦИ

1. Во Одлуката за определување на туристички населби, наутички центри, марини и мотели на магистралните патишта во кои можат да се отвораат слободни царински продавници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/86, 21/87, 31/87, 53/87, 18/88, 40/88, 76/88 и 21/89) во точка 1 во одделот:

„Во СР Босна и Херцеговина“ по редниот број 68 се додаваат ред. бр. 69 до 84, кои гласат:

69. „Теслиќ“ - Теслиќ
70. „Босански Шамац“ - Босански Шамац
71. „Сребреник“ - Сребреник
72. „Велика Кладуша“ - Велика Кладуша
73. „Иваница“ - Иваница
74. „Невесиње“ - Невесиње
75. „Приједор“ - Приједор
76. „Горица“ - Грude
77. „Гацко“ - Гацко
78. „Рогатица“ - Рогатица
79. „Блатница“ - Блатница
80. „Лукавац“ - Лукавац
81. „Билеќа“ - Билеќа
82. „Совиќи“ - Совиќи
83. „Дриновци“ - Дриновци
84. „Тихаљина“ - Тихаљина.

Во одделот: „Во СР Црна Гора“ по редниот број 29 се додаваат ред. бр. 30 до 34, кои гласат:

30. „Петровац“ - Петровац
31. „Свети Стефан“ - Свети Стефан
32. „Бечиќи“ - Бечиќи
33. „Буљарица“ - Буљарица
34. „Чањ“ - Чањ.

Во одделот: „Во СР Хрватска“ по редниот број 198 се додаваат ред. бр. 199 до 215, кои гласат:

199. „Крижевци“ - Крижевци
200. „Ораховица“ - Ораховица
201. „Нашице“ - Нашице
202. „Ткон“ - Ткон
203. „Врбоска“ - Хвар
204. „Опузен“ - Опузен
205. „Лумбарда“ - Корчула
206. „Грубишно Поље“ - Грубишно Поље
207. „Дуга Реса“ - Дуга Реса
208. „Липиќ“ - Пакрац
209. „Блато“ - Блато
210. „Госпиќ“ - Госпиќ
211. „Затон“ - Дубровник
212. „Триљ“ - Триљ
213. „Илок“ - Илок
214. „Нови Мароф“ - Нови Мароф
215. „Варајдинске Топлице“ - Варајдинске Топлице.

Во одделот: „Во СР Македонија“ по редниот број 13 се додаваат ред. бр. 14 до 20, кои гласат:

14. „Куманово“ - Куманово
15. „Гевгелија“ - Гевгелија
16. „Дојран“ - Дојран
17. „Прилеп“ - Прилеп
18. „Титов Велес“ - Титов Велес
19. „Кочани“ - Кочани
20. „Битола“ - Битола.

Во одделот: „Во СР Словенија“ по редниот број 61 се додаваат ред. бр. 62 до 68, кои гласат:

62. „Горјанско“ - Горјанско
63. „Брестовица“ - Брестовица

64. „Чрномељ” – Чрномељ
 65. „Церкница” – Церкница
 66. „Лашко” – Лашко
 67. „Радече” – Радече
 68. „Камник” – Камник.”

Во одделот: „Во СР Србија” по редниот број 65 се додаваат ред. бр. 66 до 79, кои гласат:

- „66. „Сурдулица” – Сурдулица
 67. „Власинско језеро” – Власинско езеро
 68. „Бајина Башта” – Бајина Башта
 69. „Митровац” – Тара
 70. „Калуѓерске баре” – Тара
 71. „Нова Варош” – Нова Варош
 72. „Трстеник” – Трстеник
 73. „Бор” – Бор
 74. „Књажевац” – Књажевац
 75. „Мајданпек” – Мајданпек
 76. „Жагубица” – Жагубица
 77. „Дољевац” – Дољевац
 78. „Раброво” – Раброво
 79. „Прибој” – Прибој.”

Во одделот: „Во САН Војводина” по редниот број 20 се додаваат ред. бр. 21 до 24, кои гласат:

- „21. „Ковин” – Ковин
 22. „Банатски Карловац” – Банатски Карловац
 23. „Алибунар” – Алибунар
 24. „Темерин” – Темерин.”

Во одделот: „Во САН Косово”, по редниот број 5 се додава реден број 6 кој гласи:

- „6. „Приштина” – Приштина.”

2. Во точка 3 во одделот: „Во СР Хрватска” по редниот број 16 се додава реден број 17, кој гласи:

- „17. „Лички кровови” – Грачац.”

Во одделот: „Во СР Македонија” по редниот број 3 се додава реден број 4, кој гласи:

- „4. „Макпетрол” – Неготино на Вардар.”

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 409
 26 јули 1989 година
 Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
 Анте Марковиќ, с. р.

717.

Врз основа на член 46 став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА СТОКИТЕ НА КОИ СЕ ПРИМЕНУВА ЕДИНСТВЕНА ЦАРИНСКА СТАПКА

1. Во Одлуката за утврдување на вредноста на стокиите на кои се применува единствена царинска стапка („Службен лист на СФРЈ”, бр. 46/82, 68/84, 28/86, 13/77, 86/87 и 76/88) во точка 1 бројот: „15,000.000” се заменува со бројот: „50,000.000”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 411
 26 јули 1989 година
 Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
 Анте Марковиќ, с. р.

718.

Врз основа на член 127 став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 38/86, 67/86, 43/87, 87/87 и 41/89), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА УВОЗОТ НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ ОД СТРАНА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА

1. Во Одлуката за привремено регулирање на увозот на патнички автомобили од страна на определени физички лица („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/87, 86/87, 39/88 и 76/88) во точка 4 зборовите: „до 31 јули 1989 година” се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 1989 година”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 август 1989 година.

Е. п. бр. 412
 26 јули 1989 година
 Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
 Анте Марковиќ, с. р.

719.

Врз основа на член 4 став 7 од Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците („Службен лист на СФРЈ”, бр. 39/74, 68/81, 57/83 и 9/86), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА СРАЗМЕРНИОТ ДЕЛ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО ИМ СЕ НАДОМЕСТУВААТ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА 1988 ГОДИНА

1. За пензии на борците од Народноослободителната војна што во целост го товарат буџетот на федерацијата, на самоуправниите интересни заедници за пензиско и инвалидско осигурување на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини им се надоместуваат за 1988 година, на име на водење на постапка за остварување на правото на пензија, просечни трошоци во износ од 9.500 динари, по еден завршен предмет.

2. За пензии на борците пред 9 септември 1943 година што делумно го товарат буџетот на федерацијата, а што се усогласени во 1986 година според одредбите на член 58 став 2 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/82, 77/82, 75/85, 8/87 и 65/87), на самоуправниите интересни заедници за пензиско и инвалидско осигурување на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини им припаѓа надомест за водење на постапка за усогласување на пензиите во износ од 4.785 динари за 1988 година, по еден завршен предмет.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Еп. бр. 414
 26 јули 1989 година
 Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
 Анте Марковиќ, с. р.

720.

Врз основа на член 29 став 1 точка 10 став 2 на Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88 и 40/89), на предлог од сојузниот секретар за финансии, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА, УРЕДИ И ИНСТРУМЕНТИ, НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТАА ОПРЕМА ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО, КАКО И ЗА ГРАЃАНИТЕ ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА, ШТО СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Се утврдуваат специфичната опрема, уредите и инструментите за организациите на здружен труд што се ослободени од плаќање царина врз основа на член 29 став 1 точка 10 став 1 на Царинскиот закон, и тоа:

Тарифен број на Царинската таблица	Тарифна ознака	Наименување	1	2	3
73.06		Други цевки и шупливи профили (на пример: со отворени споеви, заварени, заковани или затворени на сличен начин), од железо или челик:			
	7306.30	– Други, заварени, со кружен напречен пресек, од железо или не-легиран челик			7310.10 7310.2
	7306.50	– Други, заварени, со кружен напречен пресек, од други легиранни челици			7310.29
		Ех: Челични цевки за транспорт на кал, со прибор			
		– Други, заварени, со кружен напречен пресек, од други легиранни челици			8413.60 8413.604
		Ех: Конструкции или делови на конструкции за згради и нивни делови			
73.08		Конструкции (освен монтажни згради од тар. број 94.06) и делови од конструкции (на пр: мостови и секции на мостови, врати за брани, кули, решеткасти столбови, покриви, покривни скелети, врати и прозорци и рамки за нив, прагови за врати, ролон, огради и столови), од железо или челик; лимови, прачки, профили, цевки и слично, подготвени за употреба во конструкции, од железо или челик:			
	7308.90	– Друго:			8414.55 8414.51
		Ех: Хируршки оперативни сали, во елементи за монтирање (модуларни хируршки единици), преслечени со специјална пластична маса, со електричен развод и приклучоци за централен систем за развод на гасови			8414.59 8414.599
		Резервоари, танкови, бочви и слични контејнери за кој и да било материјал (освен компримирани или течни гасови) од железо или челик, со зафатнина поголема од 300 литри, со или без облога или тоplotна изолација, но неопремени со механички или термички уреди:			
73.09	7309.00	– Друго:			8414.80 8414.805
		Ех: Резервоари за чување на дејонизирана и деминерализирана вода, од нефтосувачки челик			
	7309.009	– Друго			8415
		Ех: Резервоари за чување на дејонизирана и деминерализирана вода, од нефтосувачки челик			8415.10 8415.101 8415.8 8415.81
		– Друго:			8415.811 8415.82
		– Друго:			8415.821 8415.83
		– Друго:			8415.831
		– Друго:			8418
		– Друго:			8418.6 8418.69 8418.699
		– Друго:			

1	2	3
73.10		Танкови, буриња, бочви, лимени кутии и слични контејнери, за кој и да било материјал (освен компримирани или течни гасови), од железо или челик со зафатнина до 300 литри, со или без облоги или тоplotна изолација, но неопремени со механички или термички уреди:
		– Со зафатнина 50 l и поголема
		– Со зафатнина помала од 50 литри:
		– Друго
84.13		Пумпи за течности, опремени или неопремени со мерни уреди; елеватори на течности:
		– Други пумпи за потиснување, со ротационо движење:
		– Шрафни пумпи
		Ех: Полжавести пумпи за потиснување на кал со славина
84.14		Воздушни или вакуум-пумпи, воздушни или гасни компресори и вентилатори; вентилациони или рециркулациони отстранувачи на мириси со вграден вентилатор, вклучувајќи ги оние опремени со филтери:
		– Вентилатори:
		– за маса, за под, за сид, за прозорци, за плафон или покрив, со вграден електромотор со моќ од 125 W
		– Други:
		– Други вентилатори
		Ех: Вентилатори за оперативни кабинни
		– Друго:
		– Други стабилни компресори
		Ех: Компресори за апарати за аеросол-терапија
		Уреди за климатизација, со вентилатор на моторен погон и со елементи за менување на температурата и влажноста, вклучувајќи и машини во кои влажноста не може посебно да се регулира:
		– Прозорски или сидни, самостојни:
		– со капацитет до 168 MJ/h
		– Друго:
		– со вградена разладна единица и со вентил за промена на циклусот на ладењето или греењето:
		– со капацитет до 168 MJ/h
		– друго, со вградена разладна единица:
		– со капацитет до 168 MJ/h
		– без вградена разладна единица:
		– со капацитет до 168 MJ/h
		Ех: Клима уреди за уфрлање на стерилен воздух во оперативни сали
		Фрижидери, замрзнувачи и други уреди за ладење или замрзнување, електрични и други; тоplotни пумпи, освен уредите за климатизација од тар. број 84.15:
		– Други уреди за ладење или замрзнување; тоplotни пумпи:
		– Друго:
		– Друго

1	2	3	1	2	3
	Ех:				
	- Криостат-апарат за чување на биолошки материјали на ниски температури			8421.29	- Апарати за производство на дејонизирана вода
	- Апарат за производство на ниски температури (најмалку -20°C, за крвна плазма)			8421.299	-- други:
	- Специјални разладни уреди за депонирање на крв				--- други
84.19	Машини, уреди и лабораториска опрема, електрично загревани или незагревани, за обработка на материјали со промена на температурата, како што е греење, варење, пржење, дестилација, ректификација, стерилизација, пастеризација, парење, сушење, евапоризација, вапоризација, кондензација или разладување, освен машини и уреди за домаќинството; проточни и акумулациони грејачи за вода, неелектрични:	84.22			Ех: Мембрански уред за стерилна филтрација на инфузиони раствори Машини за миење садови; машини за чистење и сушење шишиња и други садови; машини за полнење, затворање, херметичко затворање, капсуирање и етикетање на шишиња, лименки, кутии, вреќи и други контејнери; други машини за пакување или завивање; машини за газирање на пијалаци: - Машини за чистење и сушење шишиња и други садови
	8419.20	- Медицински, хируршки или лабораториски апарати за стерилизација		8422.20	Ех: - Апарати за миење на трансфузиони шишиња - Автоматски машини за миење и стерилизација на лабораториско стакло
	Ех: Автоматски автоклави за стерилизација на раствори во вреќични од пластична маса			8422.30	- Машини за полнење, затворање, капсуирање и етикетање на шишиња, лименки, кутии, вреќи и други контејнери; машини за газирање пијалаци
	8419.40	- Уреди за дестилација или ректификација:			Ех: Апарати за затворање на трансфузиони шишиња (перглување)
	8419.409	--- друго		8422.40	- Други машини за пакување или завивање
	Ех: Супердестилатори со термокомпресор				Ех: - Машини за пакување и завивање на медицински пинцети - Машини за пакување на артикли за еднократна употреба во здравството (шприцеви, сонди, катетери и др.)
	8419.8	- Други машини, уреди и опрема:			- Апарати за дозирање на конзерванси на крвта
	8419.89	-- друго:			Ваги (освен ваги со осетливост до 5 центиграми), вклучувајќи и машини за броење и контрола, кои работат врз база на мерење маса; тегови за ваги од сите видови:
	8419.899	--- други			- Ваги за мерење маса на лица, вклучувајќи и ваги за бебиња; ваги за домаќинството
	Ех: - Казани со дупли сидови, со капацитет од 3.000 литри, за загревање и стерилизација на кал со помош на пареа со низок притисок	84.23			Ех: Креветски ваги за мерење на пациенти
	- Лиофилизатор - апарат за сушење на крвна плазма и на други производи			8423.10	Дигалки, вклучувајќи и кабел-дигалки, портални дигалки, портални автокари и автокари опремени со дигалка:
	- Апарати за подготвување на компресори на определена температура, за физиотерапија (хидроколатор)				- Други дигалки: -- други
	- Инкубатор за одгледување на макроорганизми во атмосферата на јаглендиоксид	84.26			Ех: Хидраулични дигалки за хидротерапија
84.21	Центрифуги, вклучувајќи и центрифуги за сушење; уреди за филтрирање и пречистување на течности или гасови:				Други машини за дигање, манипулација, натовар или истовар (на пример: лифтови, подвижни скали, транспортери и жичарници):
	8421.19	-- друго		8426.9	- Други транспортери што работат континуирано за стоки или материјал:
	Ех:			8426.99	-- други, со лента
	- Центрифуги со ладење и без ладење, за биолошки испитувања, освен за испитувања на мочка				Ех: Транспортери за кал врз база на движењето на лентата, со сопствен погон
	- Центрифуги за одвојување на компоненти на хуманата крв	84.28			Машини и механички уреди со посебни функции, неспомнати ниту
	8421.2	- Уреди за филтрирање и пречистување на течности:		8428.3	
	8421.21*	-- за филтрирање и пречистување на вода			
	Ех:			8428.33	
	- Апарати за производство на деминерализирана и стерилизирана вода за употреба за здравствени цели				
	- Уреди за филтрирање, загревање, дозирање и др. на вода за хидротерапија	84.79			

1	2	3	1	2	3
		опфатени на друго место во оваа глава:		8716.80	- Други возила
	8479.8	- Други машини и механички уреди:			Ех:
	8479.82	-- Машини за мешање, гмечење, дробење, мелење, просејување, решетање, хомогенизација или емулзификација:			- Рачна количка за транспорт на кал, со сандак отпорен на хемиската агресивност на калта
	8479.829	--- друго			- Специјална количка за пренесување на храна во болници, опремена со специјални садови и прибор
		Ех:			- Специјална количка за пренесување на лешови
		Лабораториски мешалки со греач	90.01		Оптички влакна и снопови на оптички влакна; кабли од оптички влакна, освен оние од тар. број 85.44; листови и плочи од поларизирачки материјал; леќи (вклучувајќи и контактни леќи), призми, огледала и други оптички елементи, од кој и да е материјал, немонтирани, освен такви оптички необработени елементи од стакло:
		- Мелници со валјаци за мелење на кал		9001.30	- Контактни леќи
		- Челични силоси, пластифицирани од внатрешната страна, со зафатнина од 24 m ³ , со вградени уреди за мешање на кал и автоматско дозирање на минерална вода		9001.40	Ех:
		- Челични силоси, пластифицирани од внатрешната страна, со зафатнина од 13,5 m ³ , за депонирање на кал, со вграден механизам за мешање и со уред за исфрлање на кал			Контактни леќи, меќи
		- Гасни стерилизатори за стерилизација на медицински инструменти со етиленоксид			- Леќи од стакло за очила
		- Маткалки за спрувети			Ех:
84.81		Славини, вентили и слични уреди за цевоводи, котли, резервоари, каџи и слично, вклучувајќи и вентили за намалување на притисокот и термостатички управувани вентили:	90.06		- Бифокални леќи (криптор-телезин)
	8481.80	- Други уреди		9006.30	- Лентикларни леќи во плус (+)
		Ех:			- Пластични леќи CR-39
		- Специјални циркуларни тушеви за масажа на крвните садови			Фотографски апарати, освен кинематографски камери; фотографски флеш-апарати и флеш-сијалици освен сијалиците со празнење од тар. број 85.39:
		- Специјални тушеви за терапија со минерална вода			- Апарати специјално конструирани за фотографирање под вода, за геодетски снимања од воздух или за медицинско или хируршко испитување на внатрешните органи; споредбени апарати за судски или за криминолошки цели
85.20		Магнетофони и други апарати за снимање на звук, вклучувајќи и апарати со вградени уреди за репродукција на звук:			Ех:
	8520.3	- Други магнетофони со вградени уреди за репродукција на звук:			- Камери за флуорографско снимање на белите дробови
	8520.31	-- касетни			- Фундус-камери за снимање на окото
		Ех:	90.08		Проектори на слики, освен кинематографски; фотографски апарати (освен кинематографски) за зголемување и намалување:
		Повеќеканални магнетофони за регистрирање на биолошки струи		9008.20	- Читачи за микрофилм, микрофиш или друга микроформа, со или без можност за добивање копии
	8520.39	-- Други			Ех:
		Ех:			Специјални апарати за читање на филмови
85.37		Апарат за визуелно следење на биолошките струи снимени преку лабораториски магнетофони	90.10		Апарати и опрема за фотографски (вклучувајќи и кинематографски) лаборатории (вклучувајќи и апарати за проектирање слика на струјни кола на осетливи полупроводнички материјали), неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава; негатоскопи; екрани за проекции:
		Табли, плочи (вклучувајќи и плочи за нумеричко управување), пултови, маси, ормани и други основи, опремени со два или повеќе производи од тар. бр. 85.35 и 85.36, за електрично управување или разведување на електрична струја, вклучувајќи ги и оние со вградени инструменти и апарати од глава 90, освен комутационите апарати од тар. број 85.17:		9010.20	- Други апарати и опрема за фотографски (вклучувајќи и кинематографски) лаборатории; негатоскопи
	8537.10	- За напон до 1000 V			Ех:
		Ех:			- Уреди за автоматско развивање и сушење на рендгенски филмови
		- Управувачки орман			Уреди за регенерција на фиксири
		- Контролни табли, со припаѓачките уреди на постројката за терапија со кал			
87.13		Колички за инвалиди, вклучувајќи и на моторен или поинаков механички погон			
87.16		Приколки и полуприколки: други возила, несоодни; нивни делови:			

1	2	3	1	2	3
90.11	<ul style="list-style-type: none"> - Уреди за автоматско развивање и сушење на рендгенски филмови Оптички микроскопи, вклучувајќи ги и оние за микрофотографија, микрокинематографија и микропроекција: 	9011.10			<ul style="list-style-type: none"> графска регистрација на физиолошките параметри - Осцилографи и осцилографи - Диференцијални засилувачи на импулсите на виталните функции, со модули - Електроенцефалографи - апарати за снимање на мозокот, со прибор - Апарати за вештачко синхронно испитување на виталните функции (psychological monitor) - Дефибрилатори - апарати за дефибрилирање на срцето, со ЕКГ пишувач и монитор - Осцилатонометар - Медицински гониометри - апарати за мерење на подвижноста на зглобовите - Пневмоергометри - Пулмотест - апарати за испитување на белите дробови со кабина и без кабина - Бодитест - апарати за испитување на работата на белите дробови и срцето во мирување и под оптоварување - Регистрирачки апарати за испитување на коагулацијата на крвта
90.12	<ul style="list-style-type: none"> Ех: Микроскоп за потребите на здравството со прибор Микроскопи, освен оптички микроскопи; дифракциони апарати: 	9012.10			
	<ul style="list-style-type: none"> - Микроскопи, освен оптички микроскопи и дифракциони апарати: 	9012.101			
90.17	<ul style="list-style-type: none"> --- електронски и протонски микроскопи Инструменти и апарати за цртање, обележување или математичко сметање (на пример: апарати за цртање, пантографи, агломери, прибор за цртање во сет, логаритмари, калкулатори во форма на тркалезна плоча); инструменти за мерење должина, што се држат во раце (на пример: мерни прачки и ленти, микрометарски мерила, мерила со нониус), неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава: 	9017.80		9018.20	<ul style="list-style-type: none"> - Апарати со ултравиолетови или инфрацрвени зраци
	<ul style="list-style-type: none"> - Други инструменти Ех: - Инструменти за преглед на исплувка - Апарати за анализа на гасови 			9018.49	<ul style="list-style-type: none"> -- друго Ех: Уреди за изработка на скелетирани протези од специјални легури (визил-лабораторија) - Други инструменти и апарати за очи - офталмологијата Ех: - Офталмометри и крајс-полариметри - Спалт - лампи за офталмолошка дијагностика - Насадни инструменти за забарски машини (колењаци и насадници)
90.18	<ul style="list-style-type: none"> Инструменти и апарати за медицината, хирургијата, забарството и ветерината, вклучувајќи и скинтиграфски, електромедицински и за испитување на видот 	9018.1		9018.50	<ul style="list-style-type: none"> - Други инструменти и апарати: Ех: - Офталмометри и крајс-полариметри - Спалт - лампи за офталмолошка дијагностика - Насадни инструменти за забарски машини (колењаци и насадници)
	<ul style="list-style-type: none"> - Електродијагностички апарати (вклучувајќи и апарати за функционални истражувачки испитувања или за проверување на физиолошките параметри): 	9018.19		9018.90	<ul style="list-style-type: none"> - Други инструменти и апарати: Ех: - Апарати за вештачко синхронно дишење, со прибор (асистори и вентилатори на белите дробови) - Вештачки дијализатори на крвта - терапевтски апарати за отстранување на штетни состојки во крвта од организмот (замена на природната функција на бубрежите) - Хепарински пумпи за апарати за дијализа - Апарати за масажа под медицинска контрола - Ласерски апарати за користење на ласерски зраци, во терапијата и хирургијата - Електрохируршки ножеви со прибор - Електрохируршки пили за трауматологија и хирургија на коските, со прибор - Апарати за микробранова терапија
	<ul style="list-style-type: none"> -- други Ех: - Апарати за ултразвучна дијагностика со прибор - Апарати за мерење на протоколот на крвта (rheoplethysmograph) - Аудиометри - апарати за испитување на слухот, со кабина и без кабина - Електромиографи - апарати за испитување на активноста на мускулите - Апарати за уролошки испитувања и апарати за дробење на камен во мочното бабуле и бубрегот по пат на ултразвук - Апарати за мерење и контрола на волуменот и на капацитетот на гасовите во крвта и белите дробови - Апарати за испитување на работата на срцето под оптоварување - Апарати за регистрација на разни функции на организмот (пишувачи) - Апарати за непрекинато снимање на работата на срцето со касети за следење 24 или 48 часа (халтер) - Уреди за катетеризација на срцето и за набљудување и фото- 			9018.909	

1	2	3	1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> - Инкубатори за предвременно родени деца - Електрохируршки аспиратори, со прибор - Вакуум-екстрактори, електроекстрактори за породување, со прибор - Апарати за контролирано и асистирано дишење - Уреди за површинска хипотермија - компресор кој лади и ја тера водата низ душекот на кој лежи болесниот - Апарати и инструменти за криохирургија - Операционен уред за операција на окото - Специјални инструменти за неврохируршки оперативни зафати - Специјални хируршки инструменти за кардиоваскуларната хирургија - Специјални хируршки инструменти за операција на окото - Специјални инструменти за травматологијата и ортопедијата - Специјални инструменти за пластичната хирургија - Дерматом - ножеви за пресадување на кожа - Ендоскопи-апарати и инструменти за преглед на внатрешните шуплини, со прибор - Периметри за офталмолошка дијагностика - Ректоскопи - апарати за ректални прегледи - Гастродуоденоскопи - апарати за преглед на жолчните патишта, желудникот и дванаестопалечното црево - Панендоскопи - апарати за преглед на гастродуоденалниот тракт, со прибор - Колпоскопи - апарати за гинеколошки прегледи - Анестезиолошки уред за операциони сали, со прибор - Пумпи за крвоток, со прибор - Пневматски апарати за терапија на едеми - Катетери и сонди за медицинска употреба 			
90.19		<ul style="list-style-type: none"> - Апарати за продувување на туби - Апарати за механотерапија; апарати за масажа; апарати за психолошки тестирања; апарати за озонотерапија; кислородотерапија, аеросолтерапија, вештачко дишење и други терапевтски апарати за дишење: 			
	9019.10	<ul style="list-style-type: none"> - Апарати за механотерапија; апарати за масажа, апарати за психолошки тестирања <p>Ех:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Специјални кади за медицинско-терапевтски цели (хидротерапија, галванотерапија, гасна терапија, терцијална терапија и парафинска терапија) 			
	9019.20	<ul style="list-style-type: none"> - Апарати за механотерапија - Апарати за озонотерапија, кислородотерапија, аеросолтерапија, вештачко дишење и други терапевтски апарати за дишење <p>Ех:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Уреди за централно спроведување на медицински гасови, со 			
			90.21		<ul style="list-style-type: none"> прибор за кислород, азот, оксидул, вакуум и компримиран воздух и со друг прибор - Апарати за аеросолтерапија - Уред за итно оживување <p>Ортопедски справи, вклучувајќи и патерици, хируршки појаси и потпашувачи (натеги); шини и други справи за фрактури; вештачки делови на телото; апарати за подобрување на слухот и други апарати што се носат или вградуваат во телото за да го надоместат недостатокот или инвалидноста:</p>
				9021.1	<ul style="list-style-type: none"> - Вештачки зглобови и други ортопедски справи за фрактури:
				9021.11	<ul style="list-style-type: none"> -- вештачки зглобови
				9021.19	<ul style="list-style-type: none"> -- друго <p>Ех:</p> <ul style="list-style-type: none"> Вештачки протези што ја заменуваат нормалната функција на делови од организмот (колкови, колена, прсти и други делови)
				9021.30	<ul style="list-style-type: none"> - Други вештачки делови на телото <p>Ех:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ерахтови-вештачки крвни садови - Вештачки дојки за корекција на естетски недостатоци на организмот
				9021.40	<ul style="list-style-type: none"> - Апарати за подобрување на слухот, освен делови и прибор <p>Ех:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Помагала за подобрување на слухот
				9021.50	<ul style="list-style-type: none"> - Апарати за стимулација на работата на срцевите мускули, освен делови и прибор <p>Ех:</p> <ul style="list-style-type: none"> Стимулатори на работата на срцето (пејсмејкери) за вградување во организмот на пациентот
				9021.90	<ul style="list-style-type: none"> - Друго:
				9021.901	<ul style="list-style-type: none"> --- валвули за невро и кардиоваскуларна хирургија
				9021.909	<ul style="list-style-type: none"> --- друго
			90.22		<ul style="list-style-type: none"> Рендген-апарати и апарати што користат алфа, бета или гама зрачење, за медицинска, хируршка, забарска, ветеринарска или друга употреба, вклучувајќи и апарати за радиографија или радиотерапија, рендгенски цевки и други генератори на рендген зраци, генератори со висок напон, командни табли и командни маси, екрани, маси, столони и слично, за испитување или лекување:
				9022.1	<ul style="list-style-type: none"> - Рендген-апарати за медицинска, хируршка, забарска, ветеринарска или друга употреба, вклучувајќи и апарати за радиографија или радиотерапија:
				9022.11	<ul style="list-style-type: none"> -- за медицинска, хируршка, забарска или ветеринарска употреба <p>Ех:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Теледиригирани рендген-апарати - Ангиокардиографски рендгенски уреди, комплетни - Апарати за снимање на горната и долната вилица
				9022.2	<ul style="list-style-type: none"> Апарати што користат алфа, бета или гама зрачење за медицинска, хируршка, забарска, ветеринарска

1	2	3	1	2	3
	или друга употреба, вклучувајќи и апарати за радиографија или радиотерапија:				
9022.21	-- за медицинска, хируршка, забарска или ветеринарска употреба Ех: - Уреди врз база на радиоизотопи, за откривање на заболувања на внатрешните органи - Тераписки апарати, за лекување на малигни тумори со зрачење - Апарати за рано откривање на рак на дојката - Нуклеарни акцелератори за лекување на малигни тумори - Гама-камери, со компјутерска обработка и без компјутерска обработка - Компјутерски томографи – рендгентски апарати за слојни снимача, со компјутерска обработка на податоците		9027.30	- Дензитометри со кади за електрофореза - Пламени фотометри за здравствени цели - Спектрометри, спектрофотометри и спектрографи што користат оптички зрачења (ултравиолетови, видливи, инфрацрвени): Ех: - Пламенен фотометар за мерење на железо во биодолшки материјал врз база на пламена емисија - Бискамт-микрофони за мерење на бои - Екегрини апарати за определување на степенот на киселоста во крвта, степенот на концентрацијата на O_2SO_2 , како и на бикарбонатот односно алкохолната резерва, со користење на микромостри на крв (електрични)	
9022.90	- Друго, вклучувајќи делови и прибор Ех: - Рендгенски контролни табли за рендген-апарати - Рендгенски стативи, за снимање на черепот во неврохирургијата - Дијагностички тешки рендгенски стативи со експлоратор - Екрани за рендген-апарати - Електронски засилувачи на слика за рендген-апарати, со телевизиски уред или без телевизиски уред - Маса и столови и слични уреди за испитување и лекување, за рендген-апарати - Специјални касети и фолии за рендген-апарати		9027.301	--- електронски Ех: Спектрофотометри	
			9027.80	- Други инструменти и апарати: Ех: - Апарати за определување на степенот на киселоста на крвта, степенот на концентрација на O_2SO_2 , како и на бикарбонатот односно алкохолната резерва, со користење на микромостри на крвта - Инструменти за преглед на исплувка --- електронски Ех: - Електронски автоматски определувачи на електролити во биолошки течности и ензими во крвта, со прибор - Електронски апарати за определување на хемоглобин - Електронски инструменти за преглед на исплувка - Електронски апарати за броене на крвните зрнца - Апарати за преглед на биолошки информации на монитор и осумканални апарати - Електронски уреди за автоматско определување на крвните групи - Микротомии; делови и прибор: --- микротомии	
90.25	Хидрометри и слични плутачки инструменти, термометри, пирометри, барометри, хигрометри и психометри, вклучувајќи и комбинации на овие инструменти, со или без можност за регистрирање:		9027.801	- Други инструменти и апарати: Ех: - Апарати за определување на степенот на киселоста на крвта, степенот на концентрација на O_2SO_2 , како и на бикарбонатот односно алкохолната резерва, со користење на микромостри на крвта - Инструменти за преглед на исплувка --- електронски Ех: - Електронски автоматски определувачи на електролити во биолошки течности и ензими во крвта, со прибор - Електронски апарати за определување на хемоглобин - Електронски инструменти за преглед на исплувка - Електронски апарати за броене на крвните зрнца - Апарати за преглед на биолошки информации на монитор и осумканални апарати - Електронски уреди за автоматско определување на крвните групи - Микротомии; делови и прибор: --- микротомии	
9025.1	- Термометри, што не се комбинирани со други инструменти:		9027.90	Мерачи на потрошувачката или на производството на гасови, течности или на електрицитет, вклучувајќи ги мерачи за нивно баждарење: - Гасометри Ех: - Протокомери – апарати за мерење на протоколот на кислородот при давање на кислород за медицински цели	
9025.19	-- други Ех: Батериски електротермометри за мерење на температурата во мускулите		9027.901	Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за мерење и контрола на електрични големини, исклучувајќи ги мерачите од тар. број 90.28; инструменти и апарати за мерење или откривање на алфа, бета, гама, рендгенски, космички или други јонизирачки зрачења: - Инструменти и апарати за мерење или откривање на јонизирачки зрачења	
90.27	Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи (на пр. полариметри, рефрактометри, спектрометри, апарати за анализа на гас или на чад); инструменти и апарати за мерење и контрола на вискозитетот, порозноста, експанзијата, површинскиот напон и слично; инструменти и апарати за калориметриски, акустични и фотометриски мерења или контрола (вклучувајќи и експозиметри); микротомии:	0.28	9028.10		
9027.10	- Апарати за анализа на гас или на чад: Ех: Апарати за анализа на гасови				
9027.20	- Хидроматографи и инструменти за електрофореза: Ех: - Апарати за електрофореза и хромографи	90.30	9030.10		

1	2	3	1	2	3
91.06		<p>Ех: Дозиметри за мерење на зрачење, со прибор</p> <p>Апарати за контрола и мерење на време, со механизам за часовници или синхорнен-мотор (на пр.: за регистрирање само на време или на време и датум):</p> <p>– Апарати за регистрирање само на време; апарати за регистрирање и на време и на датум</p>	84.23		<p>Ех: Апарати за производство на дејонизирана вода</p> <p>Ваги (освен ваги со осетливост до 5 центиграми) вклучувајќи и машини за броење и контрола, кои работат врз база на мерење на маса; тегови за ваги од сите видови:</p> <p>– Ваги за мерење маса на лица, вклучувајќи и ваги за бебиња; ваги за домаќинството</p>
	9206.10			8423.10	
94.02		<p>Ех: Часовници за контрола на развивање на рендген-филмови</p> <p>Медицински, хируршки, забарски и ветеринарски мебел (на пример: операциони маси, маси за прегледи, болнички кревети со механички уреди, забарски столови); берберски столови и слични столови со обртно, наклонувачко и подигнувачко движење; делови на наведените производи:</p> <p>– Друго</p>	90.01		<p>Ех: Креветски ваги за мерење на пациенти</p> <p>Оптички влакна и снопови на оптички влакна; кабли од оптички влакна, освен оние од тар. број 85.44; листови и плочи од поларизиран материјал; леќи (вклучувајќи и контактни леќи), призми, огледала и други оптички елементи, од кој и да е материјал, немонтирани, освен такви оптички необработени елементи од стакло:</p> <p>– Контактни леќи</p>
	9402.90			9001.30	
		<p>Ех: – Универзални операциони маси, со прибор</p> <p>– Болнички кревети за терапевтеко лекување, со електрични команди</p> <p>– Уролошки маси</p> <p>– Маси за екстензија и гипсирање</p> <p>– Гинеколошки маси, со прибор</p> <p>– Операциони маси за хирургија на главата</p> <p>– Работни маси за уво, грло и нос</p> <p>– Обдукциони маси</p> <p>– Кревети за хоризонтално истегане на вратните и пршлени на крстина</p> <p>– Стабилни и подвижни столови и лежалки, со уреди за подигање, задвижување и наведување на тежки болни.</p>		9001.40	<p>Ех: Контактни леќи, меки</p> <p>– Леќи од стакло за очила</p>
				9004.90	
				9004.901	
			90.04		<p>Ех: – Бифокални леќи (криптор-телезин)</p> <p>– Лентикларни леќи во плус (+)</p> <p>– Пластични леќи CR-39</p> <p>Очила цвикери и слично, корективни, заштитни и други:</p> <p>– Друго:</p> <p>– – очила за корекција на видот</p>
				9018.3	<p>Ех: Очила со бифокални, трифокални или мултифокални стакла во сите форми (криптор, телезин)</p>
			90.18		<p>Инструменти и апарати за медицината, хирургијата, забарството и ветерината, вклучувајќи и сцинтиграфски, електрофизиолошки и за испитување на видот:</p> <p>– Шприцеви, игли, катетери, канили и слично:</p> <p>– – Шприцеви, со или без игли</p>
				9018.31	<p>Ех: Автоматски шприцеви за давање на инсулин</p>
				9018.90	<p>– Други инструменти и апарати:</p> <p>– – дијализатори</p>
				9018.901	<p>– – друго</p>
39.26		<p>Други производи од пластични маси и производи од други материјали од тар. бр. 39.01 до 39.14:</p> <p>– Друго:</p> <p>– – друго</p>		9018.909	<p>Ех: – Вештачки дијализатори на крвта-терапевски апарати за отстранување на штетни состојки во крвта од организмот (замена на природната функција на бубрегот)</p>
	3926.90				<p>– Урин-рецептор</p>
	3926.909				<p>– Пневматски апарати за терапија на едеми</p>
67.04		<p>Ех: – Машки и женски уринали (кесички за урин)</p> <p>– Појас и вреќичка за измет</p> <p>Перики, лажни бради, веѓи, трепки, плетенки и слично од човечка коса, животинска длака или од текстилни материјали; производи од човечка коса на друго место неспомнати ниту вклучени</p>			<p>– Рачна пумпичка за отшмукување на секретите и др. по операциони зафати</p>
			90.19		<p>Апарати за механотерапија; апарати за масажа; апарати за психолошки тестирања; апарати за озонотерапија, оксигенотерапија, аеросолотерапија, вештачко дишење и други терапевтски апарати за дишење:</p>
84.21		<p>Центрифуги, вклучувајќи и центрифуги за сушење; уреди за филтрирање и пречистување на течности или гасови:</p> <p>– Уреди за филтрирање и пречистување на течности</p>		9019.10	<p>– Апарати за масажа; апарати за психолошки тестирања</p>
	8421.2				
	8421.21	<p>– За филтрирање и пречистување на вода</p>			

2. На увозот на резервни делови и потрошен материјал за користење на опемата од точка 1 на ова решение се ослободени од плаќање на царина организациите на здружен труд, согласно со член 29 став 1 точка 10 став 1 на Царинскиот закон.

3. Се утврдуваат специфичната опрема, уредите и инструментите за здравство, за лична употреба на граѓаните што се ослободени од плаќање на царина врз основа на член 29 став 1 точка 10 став 1 на Царинскиот закон, и тоа:

1	2	3
		Ех: - Физиотерапевтски велосипед за рехабилитација - Антидекубитус-мадраци за тешки болни
9019.20		- Апарати за озонотерапија, оксигенотерапија, аеросолтерапија, вештачко дишење и други терапевтски апарати за дишење
90.21		Ех: Портабл-респиратори за белодробна инсуфициенција Ортопедски справи, вклучувајќи и патерици, хируршки појаси и потпашувачи (натети); шини и други справи за фрактури; вештачки делови на телото; апарати за подобрување на слухот и други апарати што се носат или вградуваат во телото за да го надоместат недостатокот или инвалидноста: - Апарати за подобрување на слухот, освен делови и прибор
9021.40		- Апарати за подобрување на слухот, освен делови и прибор
90.27		Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи (на пример: полариметри, рефрактометри, спектрометри и апарати за анализа на гас или на чад); инструменти и апарати за мерење и контрола на вискозитетот, порозноста, експанзијата, површинскиот напон и слично; инструменти и апарати за калориметриски, акустични и фотометриски мерења или контрола (вклучувајќи и експозиметри); микротоми: - Други инструменти и апарати: - - - електронски
9027.80		- Други инструменти и апарати: - - - електронски
9027.801		- Други инструменти и апарати: - - - електронски
94.04		Ех: Апарати за определување на шеќерот во крвта Носачи на мадраци; предмети на постелнина и слични стоки (на пример: мадраци, јоргани, перини, перници и перничуња) со пружини или полнети со кој и да е материјал или од целуларна гума или пластична маса, вклучувајќи и преслечени: - Мадраци: - - од целуларна гума или пластична маса, вклучувајќи и преслечени
9404.2		- Мадраци: - - од целуларна гума или пластична маса, вклучувајќи и преслечени
9404.21		- Мадраци: - - од целуларна гума или пластична маса, вклучувајќи и преслечени
9404.90		Ех: Мадраци од импрегниран материјал наполнети со маслена течност - Друго Ех: - Перници од импрегниран материјал наполнети со маслена течност - Еластични валјаци за промена на положбата на тешки болни

4. На увозот на резервни делови и потрошен материјал за користење на опремата од точка 3 на ова решение се ослободени од плаќање на царина граѓаните за лична употреба, согласно со член 29 став 1 точка 10 став 1 на Царинскиот закон.

5. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за утврдување на специфична опрема, уреди и инструменти, на резервни делови и потрошен материјал за користење на таа опрема за организациите на здружен труд во областа на здравството, како и за граѓаните за лична употреба што се ослободени од плаќање царина („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/84 и 68/84).

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 406
26 јули 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

721.

Врз основа на член 28 точка 11 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ-ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТИЕ ПОМАГАЛА ЗА ИНВАЛИДИ ШТО СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Се утврдуваат ортопедските и други помагала, резервните делови и потрошниот материјал за користење на тие помагала, за инвалиди што се ослободени од плаќање царина врз основа на член 28 точка 11, и тоа:

Тарифен број на Царинската тарифа	Тарифна ознака	Наименовање
1	2	3
39.20		Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти од пластични маси, што не се со клеточна структура, незајакнати, не ламинирани, без подлога или што не се комбинирани со други материјали: - - од регенерана целулоза: - - - фолии за дијализа на крвта - - - друго
	3920.71	- - од регенерана целулоза: - - - фолии за дијализа на крвта
	3920.719	- - - друго
39.22		Кади, туш-кади, лавабоа, бидеа, клозетски шоли, седишта и капацита, водоказанчиња и слични санитарни производи, од пластични маси: - Клозетски седишта и капацита Ех: - Додатоци за санитарни уреди (клозетски шоли, кади и др.) - Санитарни портабл подвижни столови
	3922.20	- Клозетски седишта и капацита Ех: - Додатоци за санитарни уреди (клозетски шоли, кади и др.) - Санитарни портабл подвижни столови
39.26		Други производи од пластични маси и производи од други материјали од тар. бр. 39.01 до 39.14: - Друго: - - - друго Ех: - Машки и женски уринали (кесичка за урин); - Појас и вреќички за измет
	3926.90	- Друго: - - - друго
	3926.909	- Друго: - - - друго
66.02	6602.00	Стапови, стапови-столови, камшици, корбачи и слично. Ех: Стапови со помош на кои се движат слепи лица, обични
67.04		Перика, лажни бради, веѓи, трепки, плетенки и слично од човечка коса, животинска длака или од текстилни материјали; производи од чо-

1	2	3	1	2	3
84.26	6704.11	вечка коса на друго место неспоменати ниту вклучени: -- перики Дигалки, вклучувајќи кабел-дигалки, портални дигалки, портални автокари и автокари опремени со дигалка: 8426.9 -- други дигалки: 8426.99 -- Други Ех: -- Подвижни платформи за скали, за пренесување на инвалиди во инвалидски колички -- -- Дигалки за влегување на неподвижни лица во автомобил -- Дигалки за влегување на неподвижни лица во када	90.21	9019.20	-- Апарати за озонотерапија, оксигенотерапија, аеросол терапија, вештачко дишење и други терапевтски апарати за дишење Ех: -- Портабл -- респиратори за беподобна инсуфициенција Ортопедски справи, вклучувајќи и патерици, хируршки појаси и потпашувачи (натеги); шини и други справи за фрактури; вештачки делови на телото; апарати за подобрување на слухот и други апарати што се носат или вградуваат во телото за да го надоместат недостатокот или инвалидноста: -- Вештачки зглобови и други ортопедски справи за фрактури: -- вештачки зглобови -- Други вештачки делови на телото -- Апарати за подобрување на слухот, освен делови и прибор -- Апарати за стимулација на работата на срцевите мускули, освен делови и прибор -- Друго: --- валвули за невро и кардиоваскуларна хирургија --- друго Медицински, хируршки, забарски и ветеринарски мебел (на пример: операциони маси, маси за прегледи, болнички кревети со механички уреди, забарски столови), берберски столови и слични столови со обртно, наклонувачко и подигнувачко движење; делови на наведените производи: -- Друго Ех: -- Специјални фотелји-кревети во кои може да се менува положбата на болниот -- Катапулт-стол за помош на болесникот при станување Носачи на матраци; предмети на постелнина и слични стоки (на пример: матраци, јоргани, перини, перници и перничина) со пружини или полнети со кој и да е материјал или од целуларна гума или пластична маса, вклучувајќи и пресвлечени: -- Матраци: -- од целуларна гума или пластична маса, вклучувајќи пресвлечени Ех: Матраци од импрегниран материјал, неполнети со маслена течност -- Друго Ех: -- Перници од импрегниран материјал, наполнети со маслена течност -- Еластични валјаци за промена на положбата на тешки болни
84.71	8471.9	Машина за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за препишување на податоци на носител на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспоменати или неопфатени на друго место; 8471.99 -- друго Ех: Машина за читање која обичен текст го пратвора во Браево писмо	90.02	9021.1	-- Електрични апарати за жична телефонија и телеграфија, вклучувајќи такви апарати за жични системи со носечка струја: -- Телефонски апарати (телефони): --- други Ех: Специјални телефонски апарати за инвалиди
85.17	8517.10	Машина за читање која обичен текст го пратвора во Браево писмо	94.04	9021.11	Делови и прибор за моторни возила од тар. бр. 87.01 до 87.05; Ех: Уреди за адаптација на патнички возила за потребите на инвалиди
87.08	8517.109	Електрични апарати за жична телефонија и телеграфија, вклучувајќи такви апарати за жични системи со носечка струја: -- Телефонски апарати (телефони): --- други Ех: Специјални телефонски апарати за инвалиди	94.04	9021.30	Колички за инвалиди, вклучувајќи на моторен или поинаков механички погон: Ех: -- Електромоторни инвалидски колички за употреба во затворен простор, со специјален дигач -- Електромоторни инвалидски колички за употреба во отворен простор, со адаптер за совладување на скала-ивичник
87.13		Уреди за адаптација на патнички возила за потребите на инвалиди	94.04	9021.40	Колички за инвалиди, вклучувајќи на моторен или поинаков механички погон: Ех: -- Електромоторни инвалидски колички за употреба во затворен простор, со специјален дигач -- Електромоторни инвалидски колички за употреба во отворен простор, со адаптер за совладување на скала-ивичник
90.18	9018.90	Инструменти и апарати за медицина, хирургија, забарство и ветерина, вклучувајќи сцинтиграфски, електромедицински и за испитување на видот: 9018.909 -- Други инструменти и апарати: --- друго Ех: -- Вештачки дијализатори на крвта -- тераписки апарати за отстранување на штетни состојки во крвта од организмот (замена на природни функции на бубрегот -- Урин -- рецептор	94.04	9021.50	Колички за инвалиди, вклучувајќи на моторен или поинаков механички погон: Ех: -- Електромоторни инвалидски колички за употреба во затворен простор, со специјален дигач -- Електромоторни инвалидски колички за употреба во отворен простор, со адаптер за совладување на скала-ивичник
90.19	9018.909	Инструменти и апарати за медицина, хирургија, забарство и ветерина, вклучувајќи сцинтиграфски, електромедицински и за испитување на видот: 9018.909 -- Други инструменти и апарати: --- друго Ех: -- Вештачки дијализатори на крвта -- тераписки апарати за отстранување на штетни состојки во крвта од организмот (замена на природни функции на бубрегот -- Урин -- рецептор	94.04	9021.90	Колички за инвалиди, вклучувајќи на моторен или поинаков механички погон: Ех: -- Електромоторни инвалидски колички за употреба во затворен простор, со специјален дигач -- Електромоторни инвалидски колички за употреба во отворен простор, со адаптер за совладување на скала-ивичник
		Апарати за механотерапија; апарати за масажа; апарати за психолошки тестирања; апарати за озонотерапија, оксигенотерапија, аеросол терапија, вештачко дишење и други терапевтски апарати за дишење;		9021.901	Колички за инвалиди, вклучувајќи на моторен или поинаков механички погон: Ех: -- Електромоторни инвалидски колички за употреба во затворен простор, со специјален дигач -- Електромоторни инвалидски колички за употреба во отворен простор, со адаптер за совладување на скала-ивичник
		Апарати за механотерапија; апарати за масажа; апарати за психолошки тестирања; апарати за озонотерапија, оксигенотерапија, аеросол терапија, вештачко дишење и други терапевтски апарати за дишење;		9021.909	Колички за инвалиди, вклучувајќи на моторен или поинаков механички погон: Ех: -- Електромоторни инвалидски колички за употреба во затворен простор, со специјален дигач -- Електромоторни инвалидски колички за употреба во отворен простор, со адаптер за совладување на скала-ивичник

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за утврдување на предмети ортопедски и други помагала за инвалиди што се ослободени од плаќање царина („Службен лист на СФРЈ”, бр. 61/83).

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр.
26 јули 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

722.

Врз основа на член 65 став 1 точка 4 од Законот за заштита од јонизирачки зрачења и за посебни сигурносни мерки при користење на нуклеарната енергија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/84), Сојузниот секретаријат за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика, во спогодба со Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и Сојузниот секретаријат за народна одбрана пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ И ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИИ НАД ОПРЕДЕЛЕНАТА ГРАНИЦА НА АКТИВНОСТ, НА РЕНДГЕН-АПАРАТИ И ДРУГИ АПАРАТИ ШТО ПРОИЗВЕДУВААТ ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА И ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ЗРАЧЕЊЕ НА ТИЕ ИЗВОРИ

Член 1

Во Правилникот за пуштање во промет и за користење на радиоактивни материи над определената граница на активност, на рендген-апарати и други апарати што произведуваат јонизирачки зрачења и за мерките за заштита од зрачење на тие извори („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/86), во член 3 во II група ознаките на радионуклидите: „ ^{125}I , ^{126}I , ^{129}I и ^{131}I “ се заменуваат со ознаките: „ ^{125}J , ^{126}J , ^{129}J и ^{131}J “. По ознаката: „ ^{187}Re “ се додава ознаката: „ ^{192}Ir “.

Во III група ознаките: „ ^{90}Y , ^{92}Y , ^{93}Y , ^{132}J , ^{133}J , ^{134}J и ^{135}J “ се заменуваат со ознаките: „ ^{90}Y , ^{92}Y , ^{93}Y , ^{132}J , ^{133}J , ^{134}J и ^{135}J “. По ознаката: „ ^{140}La “ се додава ознаката: „ ^{147}Pm “.

Во IV група ознаката: „ $^{91}\text{m}\text{Y}$ “, се заменува со ознаката: „ $^{91\text{m}}\text{Y}$ “.

Член 2

Во член 6 став 2 на крајот на реченицата се додаваат зборовите: „определена со републичките односно со покраинските прописи“.

Член 3

Во член 10 став 1 се бришат зборовите: „по правило“.

Член 4

Во член 23 се додава став 2, кој гласи:

„Обврската за поседување на дозиметар не се однесува на корисниците на радиоактивни громобрани и јонизациски детектори на чад.“

Член 5

Член 50 се менува и гласи:

„При примената на радиоактивни материи во форма на отворени извори на зрачење мораат да се обезбедат преносни дозиметри, а по потреба и други инструменти за утврдување на нивото на зрачењето и на нивото на контаминацијата на работната средина.“

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат на лаборатории за примена на радионуклиди „in vitro“ во медицинската дијагностика.“

Член 6

Во член 53 ознаките: „ ^{32}P и ^{33}P “ се заменуваат со ознаките: „ ^{32}P и ^{33}P “.

Член 7

Во членот 66 став 1 не се менува во изданието на македонски јазик.

Член 8

Во член 69 ставот 2 се менува и гласи:

„Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на подвижни рендген-апарати и рендген-апарати за снимање на заби кои на мрежата се приклучуваат преку штекер со заштитно заземјување.“

Член 9

Во член 72 се додава став 3, кој гласи:

„Рендген-апарат може да се користи и во ординација на забен лекар ако за време на снимањето на забите во ординацијата се присутни само лицето кое снима и пациентот.“

Член 10

Член 73 се менува и гласи:

„Единиците за примена на рендген-апарати за медицинска дијагностика и терапија мораат да имаат чекална и кабините за преслекување на пациентите.“

Член 11

Во член 75 став 1 во првиот ред по зборот: „сместен“ се додава зборот: „стационарен“.

По став 2 се додава став 3, кој гласи:

„Одредбата на став 1 од овој член се однесува на рендген-апарати за снимање на заби ако бројот на снимањата е помал од 10 во текот на работната смена.“

Член 12

Во член 76 став 1 бројот: „0,270“ се заменува со бројот: „280“.

Член 13

Во член 77 бројот: „0,60“ се заменува со бројот: „60“.

Член 14

Член 81 се менува и гласи:

„Растојанието меѓу фокусот на рендгенската цевка и кожата на пациентот кај подвижни и стационарни рендген-апарати не смее да биде помало од 0,30 m, а кај флуорографија и радиографија на белите дробови тоа растојание не смее да биде помало од 1,20 m.“

Член 15

Член 116 се менува и гласи:

„Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство, промет или увоз на катодни цевки за ТВ приемници за прием на програма во боја и ТВ монитори се должни на крајниот корисник кон документацијата (гарантен лист и сл.) да му приложат и мислење за квалитетот на заштитата од јонизирачки зрачења прибавено од специјализирана и за тој вид работи оспособена и опремена организација на здружен труд определана со републичките односно со покраинските прописи.“

Член 16

Член 117 се менува и гласи:

„На 5 cm од површината на катодната цевка при работен аноден напон кај ТВ приемник за прием на програма во боја или ТВ монитор јачината на апсорбираната доза на зрачење не смее да биде поголема од 1,4 nGy/s“.

Член 17

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

07 бр. 310
13 јули 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за труд, здравство, боречки
прашања и социјална
политика
Радиша Гачиќ, с. р.

723.

Врз основа на член 81 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), во спогодба со сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика, а по претходно прибавено мислење од Сојузниот секретаријат за енергетика и индустрија и од Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ЈАГЛЕН****Член 1**

Во Правилникот за техничките нормативи за подземна експлоатација на јаглен („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/89) во член 380 зборовите: „по истекот на шест месеци” се заменуваат со зборовите: „по истекот на дванаесет месеци”.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/129
12 јули 1989 година
Белград

Заменик на директорот
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

724.

Врз основа на чл. 103 и 358 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88 и 40/89), директорот на Сојузната управа за царини пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ****Член 1**

Во Правилникот за царинската постапка во патничкиот промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 41/79, 29/83, 68/84, 40/86, 47/86, 13/87, 86/87 и 76/88) во член 9 став 1 бројот: „15,000.000” се заменува со бројот: „50,000.000”.

Во став 3 бројот: „2,500.000” се заменува со бројот: „10,000.000”.

Во став 5 бројот: „15,000.000” се заменува со бројот: „50,000.000”.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

01/2 Бр. Д-6192
27 јули 1989 година
Белград

В. д. директор
на Сојузната управа
за царини,
Звонко Пошчиќ, с. р.

725.

Врз основа на член 95 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83, 16/86, 72/86, 74/87, 37/88 и 61/88) сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И НА ДРУГИТЕ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ**

1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на другите самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/84, 67/84, 5/85, 72/85, 23/86, 70/86, 49/87, 85/87, 1/88, 19/88, 56/88 и 76/88) во точка 4 став 1 се додава одредба 33 која гласи:

„33) на сметката бр. 840-6709 – Основен данок на надоместите остварени од вршење промет на производи од слободните царински продавници во земјата”.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 6-9309/1
24 јули 1989 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Бранимир Зекан, с. р.

726.

Врз основа на член 11 од Законот за средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/85 и 31/87) и член 31 став 2 точка 2 од Статутот на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 61/86), Собранието на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини на 21. седницата од 25 јули 1989 година, донесува:

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ГОДИШНАТА И МЕСЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1989 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за годишната и месечната аконтација на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/89) точка 1 се менува и гласи:

„Висината на годишната аконтација на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1989 година (во натамошниот текст: Фондот), се утврдува во износот, и тоа:

– во милиони динари –

Републики и автономни покраини	ВКУПНО	Од тоа:	
		со здружување на труд и средства	задолжителен засм
1	2	3	4
1. СР Босна и Херцеговина	1.036.481,2	572.034,0	464.447,2
2. СР Македонија	421.411,6	232.577,1	188.834,5

11. Стручна подготовка _____

12. Работа што сега ја врши _____

13. Колку долго ја врши сегашната работа _____
год.

14. Работа што ја вршел порано (за која се претпоставува дека предизвикала професионално заболување) _____

а) колку долго ја вршел таа работа _____ год. _____ месеци

б) колку долго не ја работи таа работа _____ год. _____ месеци

15. Вид на професионалната штетност - причински агенс на болеста

	ДА	НЕ
хемиски	1	0
физички	1	0
биолошки	1	0
друг	1	0

16. Дијагноза и шифра според важечката МКБ _____

17. Дијагноза (Самоуправна спогодба за листата на професионалните болести - „Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/83) _____

18. Датум на утврдувањето на дијагнозата ден _____ месец _____ година

19. Наоди што ја верификуваат дијагнозата

	ДА	НЕ
биохемиски	1	0
токсиколошки	1	0
алерголошки	1	0
рендгенолошки	1	0
функционално дијагностички	1	0

20. Исход на болеста

- способно за работа со полно работно време 1
- способно за работа со скратено работно време на истото работно место 2
- способно за работа со полно работно време на друго работно место 3
- способно за работа со скратено работно време на друго работно место 4
- трајно неспособно за работа 5
- умрело 6

Дијагноза (причина за смртта) _____
(дијагноза и шифра според МКБ)

- Други оценки и забелешки 7

Во _____

Датум _____ 19__ год.

_____ (презиме и име на лекарот)

_____ (потпис на лекарот)

1) Матичен број под кој се води здравствената организација во единствениот регистар на организациите и заедниците

Забелешка: Ако едно лице заболело од две или повеќе професионални болести, пријавата се пополнува за секоја болест посебно.

ЗАБЕЛЕШКА:

НАЧИН НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ И НА ЛИЦЕ ЗАБОЛЕНО ИЛИ ОШТЕТЕНО ОД ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ

а) Општи забелешки

Пријавата на професионална болест и на лице заболело или оштетено од професионална болест се пополнува за сите случаи предвидени со Самоуправната спогодба за листата на професионалните болести („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/83).

При запишувањето на одговорот на одделни прашања од Пријавата на професионална болест и на лице заболело или оштетено од професионална болест (во ната-

мошниот текст: Пријавата) овластено лице - лекар постапува по наведените објасненија и податоците ги внесува со машина за пишување.

б) Одговори на одделни прашања

ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Се запишува полниот назив на здравствената организација што ја пополнува Пријавата. Покрај тоа, се запишуваат и местото, општината и СР/САП на чија територија се наоѓа седиштето на таа организација.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА (служба - одделение)

Се запишува организационата единица (службата - одделение) што ја пополнува Пријавата.

Ако здравствената организација во својот состав нема организациони единици, се запишува црта „-“.

МАТИЧЕН БРОЈ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Матичниот број на организацијата е постојана шифрена ознака на организацијата што ја определува надлежниот статистички орган во републиката односно покраината при распоредувањето на организациите во дејности.

БРОЈ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА БОЛЕСТ

Се препишува бројот од Евиденцијата на професионалните болести што ја води здравствената организација што ја пополнува Пријавата.

1. Презиме (татково име) и име

Се запишуваат презимето, татковото име и името под кои лицето се води во матичните книги, во личната карта или во други јавни исправи.

2. Единствен матичен број на граѓаните (ЕМБГ)

Се запишуваат, во за тоа предвидените куќички, податоците од здравствената книшка за вработените или од личната карта за невработените. Ако со увид во наведените документи не може да се обезбеди податок за матичниот број, просторот за пополнување треба да се прецрта. Ако ЕМБГ не е наведен, ќе се смета како непознат, т. е. како таа не е доделен.

3. Датум на раѓањето

Се запишуваат денот, месецот и годината на раѓањето. Податоците се земаат од личната карта или од друга јавна исправа.

4. Пол

За лицата од машки пол се заокружува шифрата 1, а за лицата од женски пол шифрата 2.

5. Живеалиште

Се запишуваат точниот назив на местото и називот на општината на која тоа место ѝ припаѓа, а во кое лицето е постојано населено односно во кое престојува, во смисла на Законот за евиденцијата на живеалиштето и престојувалиците на граѓаните. Податоците за живеалиштето се земаат од здравствената книшка, т. е. од здравствената односно од друга важечка лична исправа.

6. Регистарски број на осигуреникот

Се запишуваат, во за тоа предвидените куќички, податоците од здравствената книшка, т. е. од здравствената легитимација.

7. Назив на ОЗТ

Се запишуваат називот на ОЗТ запишан во судскиот регистар и местото на седиштето на ОЗТ.

8. Шифра на стопанската дејност

Се запишуваат, во за тоа предвидените куќички, податоците од здравствената книшка.

9. Вкупен работен стаж

Се запишуваат податоците од работната книшка.

10. Занимање

Се запишува целосен назив на занимањето кое лицето го врши. Занимањето треба да се запише според Решението за единствена стандардна класификација на занимањата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/72 и 36/77).

11. Стручна подготовка

Се запишува највисокиот степен на школата што лицето ја завршило.

12. Работа што сега ја врши

Се запишува податокот за видот на работата што лицето ја врши во моментот на пополнувањето на Пријавата или непосредно пред тоа (за лица на боледување).

13. Колку долго ја врши сегашната работа

Се запишува експозициониот стаж на сегашното работно место односно бројот на наполнетите години и месеци. Во случај на експозиција пократка од една година, се наведува само бројот на месеците.

14. Работа што ја вршело порано односно за која се претпоставува дека предизвикала професионална болест.

Се запишува податокот за видот на работата што ја вршело порано, а за која се претпоставува дека ја предизвикала професионална болест.

Одговорите на прашањата 14 под а) и б) треба да се искажат во години, со тоа што ако времето било пократко од една година се наведуваат месеците.

Ако порано не вршело работа за која може да се претпостави дека предизвикала професионална болест, како одговор на прашањата 14, и 14 под а) и б) се запишува црта „-“.

15. Вид на професионалната штетност – причински агенс на болеста –

Се заокружува еден од понудените одговори во рамките на сите прашања во оваа група прашања.

16. Дијагноза и шифра според важечката МКБ

Се запишува дијагнозата на надворешната причина за повреда и труење во целост, според важечката ревизија на Меѓународната класификација на болестите, повредите и причините за смрт.

17. Дијагноза (Самоуправна спогодба за листата на професионалните болести – „Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/83)

Се запишува дијагнозата според важечката листа на професионалните болести.

18. Датум на утврдувањето на дијагнозата (ден, месец и година)

Се запишуваат денот, месецот и годината на утврдувањето на дијагнозата на професионалната болест.

19. Наоди што ја верификуваат дијагнозата

Се заокружува еден од понудените одговори во рамките на сите прашања во оваа група прашања.

20. Исход на болеста

Зависно од исходот на болеста, се заокружува една од наведените шифри од 1 до 6.

ДИЈАГНОЗА (ПРИЧИНА ЗА СМРТТА) во врска со шифрата 6

Се запишува основната причина за смртта, а тоа е болеста или повредата што го предизвикала текот на настаниот што директно довел до смрт и податоците ги внесува лекарот што ја утврдил смртта. Дијагнозата се запишува во целост, а покрај дијагнозата се запишува и нејзината шифра со четири шифрени меса според важечката ревизија на Меѓународната класификација на болестите, повредите и причините за смртта.

Другите оценки и забелешки – шифра 7 – се запишуваат ако ниеден од одговорите на шифрите од 1 до 6 не е соодветен, бидејќи на пр. работникот се наоѓа на боледување, на рехабилитација и сл., што се запишува во продолжението на ова прашање.

в) Доставување

Пополнетите пријави на професионална болест и на лице заболено или оштетено од професионална болест здравствената организација ги доставува до надлежниот републички односно покраински или регионален зовод за здравствена заштита во роковите пропишани со посебните републички односно покраински закони.

Организација на здружен труд во областа на здравството _____

Обр. бр. 3-36-86

Назив на организационата единица – служба _____

Матичен бр. на организацијата¹⁾

Место, општина _____

СР-САП _____

ИЗВЕШТАЈ

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

за _____ 19____ година

1) Матичниот број под кој се води здравствената организација во единствениот регистар на организациите и заедниците

НАЧИН НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ И ОШТЕТУВАЊА

а) Општи забелешки

1. Овој извештај го составуваат републичките и покраинските здравствени организации надлежни за статистички истражувања во областа на здравството, врз основа на податоците од Пријавата на професионална болест и на лице заболено или оштетено од професионална болест.

2. Извештајот се однесува на календарската година (од 1 јануари до 31 декември во календарската година).

б) Составување на извештајот

Извештајот за професионалните болести се состои од 2 (две) табели, и тоа:

Табела 1 - Професионални болести по дејностите - индустриски гранки во кои се евидентирани, експозиција и пол на заболените лица

Табела 2 - Професионални болести по Листата на професионалните болести и по стопански дејности.

Табелата 1. на овој извештај се однесува на професионалните болести по дејностите - индустриски гранки во кои се евидентирани, експозиција и пол на заболените лица. Претколоната на оваа табела се однесува на гранките на дејности. Класификацијата на дејностите што се применува кај оваа табела:

Класификација на дејностите

01	Индустија и рударство
0101	Електростопанство
0101, 0103	Производство и преработка на јаглен
0104, 0105	Производство на нафта и гас и производство на нафтени деривати
0106, 0107	Производство на железна руда и црна металургија
0108-0110	Производство на руди од обоени метали и производство и преработка на обоени метали
0111, 0112	Производство и преработка на неметали
0113	Металопереработувачка дејност
0114	Машноградба
0115	Производство на сообраќајни средства
0116	Бродоградба
0117	Производство на електро-машини и апарати
0118, 0119	Производство и преработка на хемиски производи
0120	Производство на камен и песок
0121	Производство на градежен материјал
0122, 0123	Производство на режена граѓа и плочи и производство на финални производи од дрво
0124	Производство и преработка на хартија
0125, 0126	Производство на предива и ткаенини и производство на готови текстилни производи
0127, 0128	Производство на кожа и крзно и производство на кожни обувки и галантерија
0129	Преработка на каучук
0130	Производство на прехранбени производи
0131	Производство на пијачки
0132	Производство на добиточна храна
0133	Производство и преработка на тутун
0134	Графичка дејност
0139	Производство на разновидни производи
02	Земјоделство и рибарство
03	Шумарство
04	Водостопанство
05	Градежништво
06	Сообраќај и врски

07	Трговија
08	Угостителство и туризам
09	Занаетчиство и лични услуги
10	Станбено-комунална дејност
1001	Уредување на населби и просторни
1002	Станбена дејност
1003	Комунални дејности
11	Финансиски и други услуги
1101	Банкарство
1102	Осигурување на имоти и лица
1103	Услуги во областа на прометот
1104	Проектирање и сродни услуги
1105	Геолошки истражувања
1106	Истражувачко-развојна работа
1109	Деловни услуги
12	Образование и култура
1201	Образование
1202	Научноистражувачка дејност
1203	Култура, уметност и информации
1204	Физичка култура
13	Здравство и социјална заштита
1301	Здравствена заштита
1302	Социјална заштита
14	Општествено-политички заедници и организации
1401	Органи на ОПЗ
1402	Самоуправни интересни заедници
1403	Здруженија на ОЗТ
1404	Општествено-политички организации
16	Работни луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд
160	Самостојни занаетчи
161	Работници вработени кај самостојни занаетчи
162	Самостојни угостители
163	Работници вработени кај самостојни угостители
164	Самостојни автопревозници
165	Работници вработени кај автопревозници
166	Други работни луѓе
167	Работници вработени кај други работни луѓе
17	Работни луѓе што со личен труд самостојно во вид на занимање вршат дејност
170	Адвокати
171	Уметници
172	Филмски работници
173	Колпортери на печат
176	Други работни луѓе
179	Работници вработени кај работен човек кој со личен труд самостојно во вид на занимање врши дејност, а кои не можат да се опфатат со шифрата 170-179
18	Лица вработени кај странски работодавци
19	Други дејности и категории

Заглавјето на оваа табела се однесува на времето на експозицијата во годините на стажот и на полот на заболениот од професионална болест.

Време на експозицијата

Класификацијата на времето на експозицијата за потребите на оваа табела:

- под 6 години
- 6 - 10
- 11 - 15
- 16 - 20
- 21 и повеќе години
- непознато

Пол

Распоредувањето се врши на два основна контингента - „машки“ односно „женски“ пол.

Податокот за полот се распоредува на секоја категорија време на експозицијата од дадената класификација на времето на експозицијата.

Табелата 2 на овој извештај се однесува на професионални болести спрема Листата на професионалните болести и спрема дејностите.

Претколоната на оваа табела се однесува на гранките на дејности.

Класификацијата на дејностите што се применува кај оваа табела и иста како во табела 1.

Заглавјето на оваа табела се однесува на професионалните болести од Самоуправната спогодба за листата на професионалните болести.

ЛИСТАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ ШТО СЕ ПРИМЕНУВА КАЈ ОВАА ТАБЕЛА:

1. Труење со олово и со негови соединенија и смеси
2. Труење со жива и со нејзини соединенија и амалгами
3. Труење со арсен и со негови соединенија
4. Труење со фосфор и со негови соединенија
5. Труење со манган и со негови соединенија и смеси
6. Труење со халогени елементи (хлор, флуор, бром и јод) и со нивни соединенија
7. Труење со берилиум и со негови соединенија и смеси
8. Труење со кадмиум и со негови соединенија и смеси
9. Труење со селен, ванадиум и со негови соединенија и смеси
10. Труење со хром и со негови соединенија
11. Труење со никел и со негови соединенија
12. Труење со бензен и негови хомолози, и со други отровни циклични споеви
13. Труење со нитро и amino соединенија на бензен, со негови хомолози и нивни деривати
14. Труење со халогени деривати на јагленоводород од масен и ароматичен ред (монохлор-метан, трихлор-метан, етан, хлор-етил и сл.)
15. Труење со алифатични јагленоводороди (нафта, бензин, вајтшпирит, керозин и сл.)
16. Синдром на акропатија во полимеризација на винилхлорид со акроостеолиза или без неа
17. Труење со сулфурна киселина и со нејзин анхидрид (SO₂), сулфуроводород, диметил-сулфат и со други штетни сулфурни соединенија
18. Труење со азотна киселина и со нејзини естри (нитроглицерол, динитрогликол и др.), со нејзини анхидриди, со азотни оксиди т.н. „нитрозни гасови“, со други деривати и амонијак
19. Труење со алкохоли, естри, етри, алдехиди и кетони
20. Труење со јагленмоноксид
21. Труење со цијан и со негови соединенија
22. Труење со пестициди (средства што служат за уништување на штетници)
23. Заболувања на заби предизвикани од минерални киселини
24. Силикоза
25. Силикотуберкулоза
26. Азбестоза
27. Алуминоза
28. Талкоза
29. Пневмокоњозија
30. Пневмокоњоза предизвикана од тврд метал
31. Бисиноза
32. Бронхијална астма
33. Алергиски алвезолитис
34. Заболувања предизвикани од јонизирачки зрачења
35. Заболувања предизвикани од нејонизирачки зрачења, ласерски и микробранови, радио-бранови и инфрацрвени и ултравиолетови зраци
36. Малигни неоплазми:
 - 1) на кожата (вклучувајќи и почетни епителиоми)
 - 2) на мочното бабуле
 - 3) на системот за дишење и синусите
37. Заболувања предизвикани од зголемен или намален атмосферски притисок
38. Заболувања предизвикани од штетно дејствување на бучава
39. Заболувања предизвикани од штетно дејствување на вибрации
40. Хронични бурзити на зглобовите поради постојан притисок или потрес
41. Парализа на живците поради пренапрегање и долготрајни присилни нефизиолошки положби на телото

42. Оштетување на менискусот на коленото и интервертебралниот дискус поради непрекинато оптоварување во нефизиолошка положба
43. Кожни заболувања и рецидиви од потезок степен
44. Тропски болести
45. Заразни болести
46. Заразни болести што се пренесуваат од животните на луѓето (антракс, малеус, бруцелоза, салмонелоза, инфективна хеморагична жолтица и други заразни болести)

728.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за овластување за донесување на одлуки за усогласување на пензиите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 24/89), Извршниот одбор на Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА

1. Старосните, инвалидските и семејните пензии се усогласуваат со движењето на номиналните лични доходи на активните воени лица така што од 1 јули 1989 година се зголемуваат за процентот за кој се зголемени личните доходи на активните воени лица од соодветен чин односно класа.

2. Усогласувањето на пензиите по оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на поединечни решенија.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 60-1
25 јули 1989 година
Белград

Член на Извршниот одбор
на Собранието на
Заедницата за социјално
осигурување на воените
осигуреници
полковник во пензија,
Коста Мијатовиќ, с. р.

729.

Врз основа на член 20 став 1 од точка 4 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАМКАТА ЗА ДАВАЊЕ АВАЛИ НА БАНКИТЕ НА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИИ ЗА ОБВРСКИТЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОПСТВЕНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. Во Одлуката за рамката за давање авали на банки-те на хартиите од вредност, за давање гаранции за обврските на корисниците на општествени средства и за издавање на сопствени хартии од вредност („Службен лист на СФРЈ”, бр. 50/87, 57/87, 69/87, 9/88, 23/88 и 32/89) во точка 2 став 2 процентот: „20%”, се заменува со процентот: „15%”.

2. Банките кои на денот на влегувањето во сила на оваа одлука имаат поголем износ на дадени авали на хартии од вредност, на гаранциите за обврските на корисниците на општествени средства и на издадените сопствени хартии од вредност од рамката утврдена со оваа одлука, не можат да даваат авали и гаранции и да издаваат соп-

ствени хартии од вредност додека своето работење по овој основ не го усогласат со пропишаната рамка од оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 73
20 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

730.

Врз основа на член 16 и член 80 став 1 точка 10 од Законот за Народната банка на Југославија и за единствено монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ, НАПЛАТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА КАМАТАТА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА, НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

1. Во Одлуката за начинот на пресметување, наплатување и плаќање на каматата на Народната банка на Југославија, на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/89 и 41/89), во точка 6 став 1 се додава нова алинеја, која гласи:

„– на кредитите дадени на Југословенската банка за меѓународна економска соработка за кредитирање на извозот на опрема и бродови на кредит и за изведување на инвестициони работи во странство на кредит – месечно во согласност со договорената динамика на враќањето на кредитите во отплата што таа банка им ги дала на банките во смисла на точка 10 став 2 од Одлуката за условите за давање на реесконтни кредити на банките во 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/89, 41/89 и 45/89).“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 74
20 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер на Народната
банка на Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

731.

Врз основа на член 10 став 3 точка 5, член 15 став 1 точка 2 и член 80 став 1 од Законот за Народната банка на Југославија и за единствено монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), во согласност со одредбите од Одлуката за целите и задачите на заедничката монетарна политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/88 и 40/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ НА РЕЕСКОТНИ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ВО 1989 ГОДИНА

1. Во Одлуката за условите за давање на реесконтни кредити на банките во 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/89 и 41/89), во точка 6 став 1 во одредбата под 1 процентот: „22%“ се заменува со процентот: „15%“; во одредбата под 2 процентот: „18%“ се заменува со процентот: „13%“; во одредбата под 3 процентот: „25%“ се заменува со процентот: „17%“; во одредбата под 5 процентот: „22%“ се заменува со процентот: „20%“, а процентот: „30%“ се заменува со процентот: „27%“.

Во одредбата под 6 процентот: „40%“ се заменува со процентот: „54%“, а по зборовите: „од состојбата на кредитите“ се додаваат зборовите: „во отплата“.

Во одредбата под 7 процентот: „13%“ се заменува со процентот: „10%“, процентот: „48%“ со процентот: „38%“, процентот: „22%“ со процентот: „18%“, а процентот: „24%“ со процентот: „19%“; во одредбата под 8 процентот: „35%“ се заменува со процентот: „31%“; во одредбата под 9 процентот: „15%“ се заменува со процентот: „12%“; во одредбата под 18 процентот: „40%“ се заменува со процентот: „28%“ и во одредбата под 19 процентот: „42%“ се заменува со процентот: „29%“.

2. Во точка 10 став 2 по зборовите: „состојба на кредитите“ се додаваат зборовите: „во отплата“, а на крајот на ставот наместо точка се става записка и се додаваат зборовите: „без ефекти од ревалоризацијата“.

3. Во точка 25 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Кон барањето за користење реесконтни кредити, во смисла на оваа точка, Југословенската банка поднесува до народната банка месечен преглед на втасувањето на сите кредити што се ставени во отплата, а кои претставуваат основица за користење на реесконтни кредити, во смисла на точка 10 став 2 од оваа одлука.“

4. Банките се должни кредитите од примарната емисија, според условите од оваа одлука, да ги усогласат најдоцна до 20 септември 1989 година.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 75
20 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

732.

Врз основа на член 82в од Законот за банките и другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/89 и 40/89) и член 80 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ 82А И 82Б ОД ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Банката која ги услогласила својата организација, работењето и самоуправниите општи акти со Законот за банките и другите финансиски организации (во натамошниот текст: Законот) и која од Народната банка на Југославија добила дозвола за основање (во натамошниот текст: Банката) е должна да врши приспособување на своето работење кон условите пропишани со член 16 од Законот, односно кон условите пропишани со Одлуката за поблиските услови за примена на одредбите на член 16 од Зако-

нот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/89), а на начинот и во роковите што се утврдени со оваа одлука.

2. Банката е должна да го приспособува на своето работење во согласност со одредбата на точка 1 од оваа одлука така што:

1) своите остварени релативни односи на работењето поставени спрема одредбите на Одлуката за поблиските услови за примена на одредбите на член 16 од Законот, а кои се однесуваат на: обемот на активата, структурата на пасивата, обемот на гаранциските работи, обемот на ризичните пласмани, обемот на пласманите во основни средства и обемот на големите кредити (во натамошниот текст: односите), по книговодствената состојба на 30 јуни 1989 година, до крајот на 1989 година да не ги зголемува;

2) од 1 јануари 1990 до 31 декември 1991 година да ги приспособи своите затекнати односи кон условите пропишани со член 16 од Законот и кон условите пропишани со Одлуката за поблиските услови за примена на одредбите на член 16 од Законот на следниот начин и во следните рокови:

- на 30 јуни 1990 година пречекорувањето на односите може да изнесува најмногу 3/4 од оствареното пречекорување во работењето на банката на 31 декември 1989 година. Ако пречекорувањето на односите на 31 декември 1989 година делумно или во целост е предизвикано со работењето во периодот од 30 јуни до 31 декември 1989 година, банката е должна до 30 јуни 1990 година тоа пречекорување да го отстрани во целост;

- на 31 декември 1990 година пречекорувањето на односите може да изнесува најмногу 2/4 од оствареното пречекорување во работењето на банката на 31 декември 1989 година;

- на 30 јуни 1991 година пречекорувањето на односите може да изнесува најмногу 1/4 од оствареното пречекорување во работењето на банката на 31 декември 1989 година;

- на 31 декември 1991 година односите на работењето на банката мораат да бидат во целост приспособени кон условите на работењето пропишани со одредбите на член 16 од Законот, односно со одредбите на Одлуката за поблиските услови за примена на одредбите на член 16 од Законот.

3. Заради следење на спроведувањето на одредбите на оваа одлука, банката е должна на Народната банка на Југославија да ѝ доставува извештај за своето работење спрема обрасците што ќе ги утврди Народната банка на Југославија, а до рокот пропишан за поднесување на периодичната пресметка, односно завршната сметка на банката.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 72
20 јули 1989 година
Белград

Го заменува претседателот
на Советот на гувернерите
заменик на гувернерот на
Народната банка на
Југославија,
Митја Гаспари, с. р.

733.

Врз основа на член 16 став 6 од Законот за банките и другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/89 и 40/89) и член 80 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ НА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 16 ОД ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Банката е должна, во согласност со одредбите на

член 16 од Законот за банките и другите финансиски организации, обемот на своето работење да го врши така што:

1) вкупниот обемот на активата на банката да не може да биде поголем од петнаесткратниот износ на височината на средствата на основачкиот фонд и на средствата за резерви, освен на паричните динарски и девизни средства и на издвоените средства кај народната банка;

2) вкупниот обемот на штедните влогови на граѓаните и средствата на граѓаните на тековните и девизните сметки не може да биде поголем од седмкратниот износ на височината на средствата на основачкиот фонд и на средствата за резерви;

3) вкупниот износ на земените кредити во странство не може да биде поголем од четирискратниот износ на височината на средствата на основачкиот фонд и на средствата за резерви, со тоа што учеството на тие кредити во вкупната пасива на банката да не може да биде поголемо од 26%;

4) вкупниот износ на кредитите земено во земјата, освен на кредитите од примарната емисија и на средствата од Фондот на федерацијата за кредитирање на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, не може да биде поголем од износот на височината на средствата на основачкиот фонд и на средствата за резерви;

5) вкупниот обемот на гаранциските работи на банката не може да биде поголем од двократниот износ на височината на средствата на основачкиот фонд и на средствата за резерви.

Под гаранциски работи од став 1 одредба под 5 на оваа точка се сметаат работите предвидени во член 18 став 2 одредба под 8 на Законот за банките и другите финансиски организации.

2. Банката е должна да обезбеди во своето работење вкупниот износ на пласманите во основни средства да не биде поголем од 20% од височината на средствата на основачкиот фонд и на средствата за резерви.

3. Банката е должна да обезбеди во своето работење обемот, височината и структурата на нејзините пласмани да зависат од височината на средствата на основачкиот фонд и на средствата за резерви, така што:

1) вкупниот обемот и височината на неризичните пласмани, освен на паричните динарски и девизни средства и на издвоените средства кај народната банка, да не може да биде поголем од петнаесткратниот износ на височината на средствата на основачкиот фонд и на средствата за резерви;

2) вкупниот обемот и височината на ризичните пласмани, земајќи го предвид степенот на нивната ризичност, не може да биде поголем од шесткратниот износ на височината на средствата на основачкиот фонд и на средствата за резерви.

Под неризични пласмани, во смисла на оваа одлука, се сметаат следните пласмани:

а) паричните динарски и девизни средства;

б) издвоените динарски и девизни средства кај народната банка;

в) хартиите од вредност на федерацијата и на Народната банка на Југославија со рок на втасување до една година;

г) пласманите во туѓо име и за туѓа сметка, по кои банката не поднесува ризик на наплата.

Под ризични пласмани во смисла на оваа одлука се сметаат пласманите од точка 4 на оваа одлука.

4. Вкупниот обемот и височината на ризичните пласмани од точка 3 став 1 одредба под 2 на оваа одлука се утврдува зависно од степенот на ризичноста и се определува на следниот начин:

1) со 15% од височината на вкупниот обемот, следните пласмани:

- хартиите од вредност на федерацијата и на Народната банка на Југославија со рок на втасување над 1 година;

- основните средства на банката;

- пласманите на банката што наполно се покриени со гаранции на федерацијата односно на општествено-политичката заедница (издвојување по посебни прописи, енергетика, задолжителни заеми, елементарни непогоди, пастишта и др.);

- меѓубанкарските пласмани и пласманите на пазарот на парите и на пазарот на хартиите од вредност;

- авансите што им се одобрени на овластените менувачи за вршење на менувачки работи;

- пласманите по основ на самоуправните спогодби на ниво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија односно по основ на сојузните прописи (Југословенска банка за меѓународна економска соработка, САП Косово, елементарни непогоди, пласмани од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, и др.);

2) со 25% од височината на вкупниот обем, следните пласмани:

- хартните од вредност на општествено-политичките заедници;

- побарувањата од мешовити и сопствени банки основани во странство;

- здружените и отстапените средства;

3) со 50% од височината на вкупниот обем, следните пласмани:

- краткорочните кредити на комитентите и побарувањата од комитентите во девизи и во динари;

- другите побарувања и аванси во девизи и во динари;

- краткорочните пласмани во туѓо име и за туѓа сметка, по кои банката поднесува ризик;

- кредитите покриени со хипотека или со друга форма на осигурување;

- рамковните кредити;

- кредитите дадени на граѓаните;

4) со 75% од височината на вкупниот обем, следните пласмани:

- долгорочните кредити на комитентите и побарувањата од комитентите во девизи и во динари;

- станбените кредити чија наплата не е осигурена со хипотека или со друга форма на емство;

- долгорочните пласмани во туѓо име и за туѓа сметка по кои банката поднесува ризик;

5) со 100% од височината на вкупниот обем, следните пласмани:

- сомнителните и спорните побарувања;

- санационите кредити;

- втсаните побарувања;

- основачките и другите вложувања во банките и во други финансиски организации во земјата и странство, и

- другите пласмани што не се наведени под алинеите прва, втора, трета и четврта од оваа одредба.

5. Банката е должна да обезбеди во своето работење обемот на големиот кредит односно на најголемиот можен кредит на еден заемопримач да не го премине ниту во еден момент износот определен со одредбите на став 4 односно на став 5 од член 16 на Законот за банките и другите финансиски организации.

Под голем кредит, во смисла на оваа одлука, се смета еден кредит или збирот на сите кредити, други побарувања, гаранции, авали и други форми на емство дадени на ист заемопримач односно корисник.

6. Банката е должна да обезбеди во своето работење вкупната височина на сите големи кредити на банката да не може да биде поголема од трикратниот износ на височината на средствата на основачкиот фонд и на средствата за резерви.

При утврдувањето на вкупната височина на големите кредити се земаат предвид пласманите во височината определена со точка 4 на оваа одлука, како и гаранциите во височината на степенот на ризичноста на пласманот за кој е дадена гаранција.

7. Заради следење на спроведувањето на одредбите од точ. 1, 2, 3, 5 и 6 од оваа одлука, банката е должна на Народната банка на Југославија месечно, а најдоцна до 10-ти во тековниот месец за претходниот месец, да и доставува извештаи за своето работење, на начинот и на обрасците што Народната банка на Југославија ќе ги утврди со упатство.

8. Банката е должна обемот на своето работење и другите пропишани услови на работењето, утврдени со одредбите на оваа одлука, да ги приспособува на начинот и во роковите што се пропишани со Одлуката за примената на чл. 82а и 82б од Законот за банките и другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 45/89).

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 71
20 јули 1989 година
Белград

Го заменува
претседателот на
Советот на гувернерите
заменик на гувернерот
на Народната банка
на Југославија,
Митја Гаспари, с. р.

734.

Врз основа на член 6 од Општествениот договор за измени и дополненија на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распределбата на доходот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/89), Координациониот одбор за следење на спроведувањето на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распределбата на доходот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, објавува

ПОКАЗАТЕЛИ

ЗА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН ЧИСТ ЛИЧЕН ДОХОД ПО РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА ПЕРИОДОТ МАРТ-МАЈ 1989 ГОДИНА

Просечниот личен доход по работник во стопанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на републиките и на автономните покраини за периодот март-мај 1989 година изнесува:

Динари

Социјалистичка Федеративна Република Југославија	1,997.003
СР Босна и Херцеговина	1,852.934
СР Македонија	1,318.282
СР Словенија	3,006.112
СР Србија	1,771.549
САП Војводина	1,932.421
САП Косово	1,270.596
СР Хрватска	2,143.795
СР Црна Гора	1,592.565

Бр. 1696/1
20 јули 1989 година
Белград

Претседател на
Координациониот одбор,
д-р Марјан Рожич с. р.

735.

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Законот за здружување во Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ”, бр. 18/78), работните организации за поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај Титоград, Бјеловар, Дубровник, Карловац, Осиек, Риека, Пула, Славонски Брод, Сплит, Шибеник, Вараждин, Задар, Загреб, Скопје, Белград, Чачак, Крагуевац, Кралево, Крушевац, Ниш, Светозарево, Титово Ужице, Приштина, „Нови Сад” од Нови Сад, „Северна Бачка” од Суботина, „Јужни Банат” од Панчево, „Северни Банат” од Кикинда, „Сомбор” од Сомбор, „Срем” од Сремска Митровица и „Зрењанин” од Зрењанин, што непосредно се здружуваат во Заедница на ЈПТТ,

работните организации за поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај „Бања Лука“ од Бања Лука, „Бихаќ“ од Бихаќ, „Брчко“ од Брчко, „Добој“ од Добој, „Горажде“ од Горажде, „Јајце“ од Јајце, „Ливно“ од Ливно, „Мостар“ од Мостар, „Приедор“ од Приедор, „Сараево“ од Сараево, „Требиње“ од Требиње, „Тузла“ од Тузла и „Зеница“ од Зеница, што се здружуваат во Заедницата на ЈПТ преку Сложената организација на здружен труд, за ЈПТТ сообраќај на Босна и Херцеговина - Сараево, работните организации за поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај Целје, Копер, Крањ, Љубљана, Марибор, Мурска Собота, Нова Горица, Ново Место и Трбовле, што се здружуваат во Заедницата на ЈПТТ преку Здружените ПТТ организации на Словенија-Љубљана, републичките и покраинските самоуправни интересни заедници за ПТТ сообраќај и Сојузот на самоуправните интересни заедници за ПТТ сообраќај на Југославија склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ПТТ МРЕЖА СО КОРИСНИЦИТЕ НА ПТТ УСЛУГИ

Член 1

Во Самоуправната спогодба за работното време на единиците на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/84) член 7 се менува и гласи:

„ПТТ организации и СИЗ за ПТТ сообраќај односно организациите на потрошувачи и другите заинтересирани организации го определуваат работното време на единиците на ПТТ мрежа во недела и во денови на државни празници, во согласност со месните потреби.

ПТТ организации и СИЗ за ПТТ сообраќај односно организациите на потрошувачи и другите заинтересирани организации можат да определат одделни единици на ПТТ мрежа во недела и во денови на државни празници да не работат, да работат како и во другите работни денови, да имаат друг вид работно време од Спогодбата или на подрачјата на одделни единици на ПТТ мрежа и на нивни делови да го ограничат обемот и видот на ПТТ услуги под услов да се обезбеди квалитет на ПТТ услуги во согласност со законот, другите прописи што се однесуваат на вршењето на ПТТ услуги, самоуправните спогодби и општите акти на Заедницата на ЈПТТ, со кои се уредуваат организацијата и вршењето на ПТТ услуги.

ПТТ организации и СИЗ за ПТТ сообраќај односно организациите на потрошувачи и другите заинтересирани организации го определуваат работното време на единиците на ПТТ мрежа во сабота на ист начин како што е тоа предвидено за определување на работното време на единиците на ПТТ мрежа во недела и во денови на државни празници во одредбите на ст. 1 и 2 од овој член.

По исклучок од одредбата на став 3 на овој член, единиците на ПТТ мрежа што имаат организирано доставување на поштенски пратки, а се наоѓаат во седишта на собранија на општини или во места со преку 10.000 жители, задолжително работат во сабота.

Работното време на овие единици на ПТТ мрежа се определува во согласност со одредбите на член 1, имајќи ги предвид и видовите работни времиња во чл. 5 и 6 на оваа самоуправна спогодба.

Член 2

Оваа спогодба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

ПТТ организации се должни работните времиња на единиците на ПТТ мрежа на своето подрачје да ги приспособат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа самоуправна спогодба.

Бр. 0115-5447/89
21 јули 1989 година
Белград

За Работната организација
за ПТТ сообраќај Титоград,
Веселин Поповиќ, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај
Дубровник,
Кларно Шобер, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај Осиек,
Драго Шерик, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај Пула,
Јосип Шпада, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај Сплит,
Славко Лалиќ, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај Вараждин,
Фрањо Видовиќ, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај Загреб,
Јозеф Папо, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај Бјеловар,
Милорад Буха, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај Карловац,
Велимир Ивковиќ, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај Задар,
Вослав Симиќ, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај Скопје,
Зоран Бошковски, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај Белград,
Милашин Милановиќ, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај Крагуевац,
Вучиќ Лабудовиќ, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај Крушевац,
Слободан Радоњиќ, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај
Светозарево,
Јово Томиќ, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај
Приштина,
Ратомир Ракочевиќ, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај Ријека,
Марко Павковиќ, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај Славонски
Брод,
Владимир Спаиќ, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај Шибеник,
Иван Нињиќ, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај Кралево,
Томислав Крљар, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај Ниш,
Градимиr Стефановиќ, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај Титово
Ужице,
Милован Луѓиќ, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај „Северна
Бачка“ Суботица,
Јован Кукарас, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај „Северни
Банат“ Кикинда,
Јован Дамјановиќ, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај Чачак,
Љубомир Петричевиќ, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај „Бања
Лука“ од Бања Лука
„Бихаќ“ од Бихаќ
„Брчко“ од Брчко
„Добој“ од Добој
„Горажде“ од Горажде
„Јајце“ од Јајце
„Ливно“ од Ливно
„Мостар“ од Мостар
„Приедор“ од Приедор
„Сараево“ од Сараево
„Требиње“ од Требиње
„Тузла“ од Тузла
„Зеница“ од Зеница
СОЗТ за ПТТ сообраќај
на Босна и Херцеговина
Сараево,
Фикрет Касумагиќ, с. р.

За Републичката
самоуправна интересна
заедница за ПТТ сообраќај
на СР Босна и Херцеговина
Сараево,
Мирко Прскало, с. р.

За Републичката
самоуправна интересна
заедница за ПТТ сообраќај
на СР Словенија Љубљана,
Хенрик Петернељ, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај „Нови
Сад“ Нови Сад,
Слободан Радовановиќ, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај „Јужни
Банат“ Панчево,
Јован Чечовиќ, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај „Сомбор“
Сомбор,
Антуан Ковач, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај „Срем“
Сремска Митровица,
Слободан Хорватиќ, с. р.

За Работната организација
за ПТТ сообраќај
„Зрењанин“ Зрењанин,
Петро Босанчиќ, с. р.

За Работните организации
за ПТТ сообраќај Целје,
Копер, Крањ, Љубљана,
Мурска Собота, Марибор,
Нова Горица, Трбовле, Ново
Место

Здружени ПТТ организации
на Словенија - Љубљана,
Мишош Митиќ, с. р.

За Републичката
самоуправна интересна
заедница за ПТТ сообраќај
на СР Македонија - Скопје,
Тодор Ставковски, с. р.

За Покраинската
самоуправна интересна
заедница за ПТТ сообраќај
на САП Војводина - Нови
Сад,
Гојко Добриќ, с. р.

За Сојузот на
самоуправните интересни
заедница за ПТТ сообраќај
на Југославија - Белград,
Павле Ашанин, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 24 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ

1. Уставниот суд на Југославија, со одлуката У. број 363/86 од 7 декември 1988 година, утврди дека одредбата на член 24 од Законот за облигационите односи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85) не е согласна со Уставот на СФРЈ. Одлуката од 9 јануари 1989 година е доставена до Собранието на СФРЈ.

2. Бидејќи Собранието на СФРЈ, во рокот утврден со одредбата на член 384 од Уставот на СФРЈ, не ја усогласи одредбата на член 24 од Законот за облигационите односи, Уставниот суд на Југославија донесува

Одлука

Се утврдува дека на 10 јули 1989 година престана да важи одредбата на член 24 од Законот за облигационите односи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85 и 46/85).

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател Душан Штрбац и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, д-р Бранислав Ивановиќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристиан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник и Милосав Стијовиќ.

Одлуката ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ”.

У. бр. 363/86
12 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Душан Штрбац, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст на Одлуката за условите на давање реесконтни кредити на банките во 1989 година објавена во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 40/89, се утврди дека се поткрале долунаведените грешки па се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ НА ДАВАЊЕ РЕЕС- КОНТНИ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ВО 1989 ГОДИНА

1. Во точка 16 став 2 место бројот: „2”, треба да стои бројот: „3”.

2. Во точка 29 одредба под 4, став 2 по зборот: „производството”, треба да се стави запирка.

Од Народната банка на Југославија, Белград 21 јули 1989 година

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

За советник на сојузниот секретар за економски односи со странство се назначува м-р Лука Тањага, досегашен шеф на Кабинетот на сојузниот секретар за економски односи со странство.

С. п. п. бр. 1076
22 јуни 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ

За заменик-директор на Сојузната управа за царини се назначува д-р Радослав Секулиќ, директор на Работната организација „Јавор” во Ивањица.

С. п. п. бр. 1077
22 јуни 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПОТПРЕТСЕДА- ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се разрешува од должноста советник на потпретседателот на Сојузниот извршен совет Хилда Доленц-Михевц, со 31 мај 1989 година, поради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 1079
22 јуни 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 245 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОЈУЗЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗ- НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За сојузен советник во Сојузниот извршен совет се назначува Светислав Симоновиќ, досегашен потсекретар во Сојузниот извршен совет.

С. п. п. бр. 1080
22 јуни 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 238 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕ- НО ПЛАНИРАЊЕ

За заменик на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање се назначува Стојан Стаменковиќ, директор на Институтот за надворешна трговија во Белград.

С. п. п. бр. 1081
22 јуни 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 235 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СО- ЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

За генерален директор на Сојузниот завод за општествено планирање се назначува Воислав Кнежевиќ, врши-

тел на должноста генерален директор на Сојузниот завод за општествено планирање.

С. п. п. бр. 1082
22 јуни 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 235 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

За директор на Сојузниот завод за статистика се назначува д-р Драгутин Групковиќ, досегашен директор на тој завод.

С. п. п. бр. 1083
22 јуни 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
707. Уредба за измени на Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци —	1157
708. Одлука за измена и дополнење на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот —	1157
709. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на федерацијата за 1989 година —	1159
710. Одлука за измена на Одлуката за надомест на трошоците и надомест за загубена заработка на повремените членови на Сојузниот совет за шрекршоци —	1163
711. Одлука за посебната такса на увезени стоки за определени производи —	1163
712. Одлука за определување на земјоделските и прехранбените производи за кои при увозот се плаќа посебна давачка —	1164
713. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за начинот и постапката на користење на средствата одобрени со Меморандумот за согласноста меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија, потпишан на 29 јануари 1988 година заради унапредување на научно-технолошката соработка —	1164
714. Одлука за распоредување на девизите утврдени за потребите на општествените дејности и општествените организации за 1989 година —	1165
715. Одлука за измена на Одлуката за распоредување на средствата за амортизација на сојузните органи утврдени во Буџетот на федерацијата за 1989 година —	1165
716. Одлука за дополненија на Одлуката за определување на туристички населби, научни центри, марињи и мотели на магистралните патништа во кои можат да се отвораат слобдни царински продавници —	1166
717. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на вредноста на стоките на кои се применува единствена царинска стапка —	1167
718. Одлука за измена на Одлуката за привремено регулирање на увозот на патнички автомобили од страна на определни физички лица —	1167
719. Одлука за утврдување на височината на сразмерниот дел на трошоците за водење на постапка за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување што им се надоместуваат на самоуправните интересни заедници за пензиско и инвалидско осигурување на републиките и автономните покраини за 1988 година —	1167
720. Решение за утврдување на специфична опрема, уреди и инструменти, на резервни делови и потрошен материјал за користење на таа опрема за организациите на здружен труд во областа на здравството како и за граѓаните за лична употреба, што се ослободени од плаќање царина —	1168
721. Решение за утврдување на предмети — ортопедски и други помагала, резервни делови и потрошен материјал за користење на тие помагала за инвалиди што се ослободени од плаќање царина —	1175
722. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за пуштање во промет и за користење на радиоактивни материи над определената граница на активност, на рендген-апарати и други апарати што произведуваат јонизирачки зрачења и за мерките за заштита од зрачење на тие извори —	1177
723. Правилник за измена на Правилникот за техничките нормативи за подземна експлоатација на јаглен —	1178
724. Правилник за измена на Правилникот за царинската постапка во патничкиот промет —	1178
725. Наредба за дополнење на Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови на самоуправните интересни заедници и на другите самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи —	1178
726. Одлука за измени на Одлуката за годишната и месечната аконтација на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1989 година —	1178
727. Решение за начинот на спроведување на статистичките истражувања за професионалните болести и за лицата заболени или оштетени од професионална болест —	1179
728. Одлука за усогласување на пензиите со движењето на номиналните лични доходи на активните воени лица —	1190
729. Одлука за измена на Одлуката за рамката за давање азали на банките на хартиите од вредност, за давање гаранции за обврските на корисниците на општествени средства и за издавање на сопствени хартии од вредност —	1190
730. Одлука за дополнење на Одлуката за начинот на пресметување, наплатување и плаќање на каматата на Народната банка на Југославија, на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини —	1191
731. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за условите за давање на ресеконтни кредити на банките во 1989 година —	1191
732. Одлука за примена на одредбите на членовите 82а и 82б од Законот за банките и другите финансиски организации —	1191
733. Одлука за поблиските услови на примена на одредбите на член 16 од Законот за банките и другите финансиски организации —	1192

	Страна	Страна
734. Показатели за просечниот месечен чист личен доход по работник во стопанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на републиките и автономните покраини за периодот март-мај 1989 година — — — — —	1193	време на единиците на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги — — — — — 1193
735. Самоуправна спогодба за измени и дополненија на Самоуправната спогодба за работното		Одлука за престанок на важењето на одредбата на член 24 од Законот за облигационите односи — 1195
		Исправка на Одлуката за условите на давање реесконтни кредити на банките во 1989 година — 1196
		Назначувања и разрешувања — — — — — 1196

НОВО

НОВО

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ

НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ВО СЛУЧАИ НА НЕОПРАВДАНА ОСУДА ИЛИ НЕОСНОВАНО ЛИШУВАЊЕ ОД СЛОБОДА И ОПШТЕСТВЕНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Автор: д-р Драгослав ВУЈАКЛИЈА

Рецензенти: проф. д-р Борислав БЛАГОЈЕВИЌ
проф. д-р Слободан ПЕРОВИЌ

Овој монографски труд претставува заокружена студија за надоместот на штета и за мерките за рехабилитација на лица што се неоправдано осудени или неосновано лишени од слобода. Во трудот се изнесени различни решенија кои се предложени во теоријата и законодавството, а на судската практика и е посветено особено внимание.

Сето ова е направено на јасен начин и со сигурен јазик кој е пристапен не само на правниците, туку и на поширока публика.

Посебно е анализирана судската практика која во оваа област е мошне богата со разновидност на форми и модалитети за пројавување на претрпената штета.

Цена 3.000

Порачки да се испраќаат на адреса: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград,
Јована Ристиќа 1, Поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756



НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ
11000 Београд, Ј, Ристиќа 1

ПОРАЧКА

Со ова неотповликиво порачуваме:

НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ВО СЛУЧАИ НА НЕОПРАВДАНА ОСУДА _____ парч.
Во случај на спор е надлежен соодветниот суд во Белград.
Адреса на порачувачот: _____

/жиро-сметка број/



Во _____, _____ 1989.

/М.П./

Потпис на порачувачот, _____

НОВО

НОВО

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ
ВО БИБЛИОТЕКАТА „ПРОПИСИ НА СР СРБИЈА”
ЗАКОН
ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО И НА ДРУГИ
ОРГАНИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД
ЗАКОН
ЗА РЕФЕРЕНДУМОТ И ДРУГИТЕ ФОРМИ НА ОДЛУЧУВАЊЕ
СО ЛИЧНО ИЗЈАСНУВАЊЕ

Приредил: ЗВОНИМИР БАНДИЌ
Рецензент: ТОМИСЛАВ РАЛЧИЌ

Одредбите на Законот за избор на органи на управувањето и на други органи во организациите на здружен труд во поглед на изборот и отповикот на делегати во работничкиот совет на основната организација на здружен труд се применуваат и на работните заедници во органите на општествено-политичките заедници, самоуправните интересни заедници, банките, заедниците за осигурување и други општествени организации и здруженија на граѓаните, така што корисно ќе им послужат на сите оние што се грижат за спроведувањето на овие одредби.

Во Законот за референдумот и другите форми на одлучување со лично изјаснување се внесени најновите измени и дополненија објавени во „Службен гласник на СР Србија”, бр. 17 од 5 мај 1988 година.

Книгата е печатена со кирилица.

Цена 5.000

Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1,
 Поштански фах 226, телефон 651-840, телекс 11756



НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ
 11000 Белград, Ј. Ристиќа 1

ПОРАЧКА

Со ова неотповликиво порачуваме:

Закон за избор на органи на управувањето и Закон за референдумот _____ парч.
 Адреса и жиро-сметка на порачувачот: _____

/број на жиро-сметката/



Плаќање на сметките во законски рок. Физички лица со плаќање при преземањето.
 Во случај на спор надлежен е советниот суд во Белград.

Во _____, _____ 1989.

/М.П./

Потпис на порачувачот,